



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 17 јули 1998  
Скопје

Број 34

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува  
7.200 денари. Овој број чини 150  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1010.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

## ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

### I

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Миле Дане Насков од Виница, во траење од 3 месеци.

### II

Извршувањето на изречената казна затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Ѓули Асан Омерова од Кочани, во траење од 1 месец,

2. Цеват Таир Бектеши од Куманово, во траење од 3 месеци,

3. Сашо Благоја Башлаковски од Битола, во траење од 4 месеци,

4. Душко Стојан Ѓорѓиев од с. Саса, во траење од 6 месеци,

5. Ѓорѓи Васил Чаловски од Битола, во траење од 6 месеци.

### III

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Перо Манчо Мишевски од Струмица, во траење од 1 година и 6 месеци.

### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-571  
10 јули 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Киро Глигоров, с.р.

1011.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 2/86, 7/88, 29/89, 12/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и врз основа на Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 32/98), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 13 јули 1998 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

1. За членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување на индивидуален работоводен орган на Вишата земјоделска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, се именуваат:

Славчо Котевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Атанас Митревски, началник на подрачната единица на Министерството за правда во Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10-2901/1  
13 јули 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за прашања на  
изборите  
и именувањата,  
Алил Цафероски, с.р.

1012.

Врз основа на член 74, а во врска со член 2, став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ ОД ОДБРАНБЕН И БЕЗБЕДНОСЕН КАРАКТЕР

1. Со оваа одлука се определува опремата, материјалите и услугите кои имаат одбранбен и безбедносен карактер на земјата, кои како такви се прогласени за државна тајна и на кои нема да се применуваат одредбите од Законот за јавни набавки.

2. Опремата, материјалите и услугите од точка 1 на оваа одлука се:

– оружје, муниција и минско-експлозивни средства, како и резервни делови и услуги за нивно одржување;  
– опрема, материјали и услуги за Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање;

– возила, пловни објекти и летала кои имаат наменски карактер за одбраната и безбедноста (специјални патнички, теренски и товарни возила, моторцикли, хеликоптери, глисери и сл.) и нивна опрема;

– опрема за системите на врски;

– опрема за контра диверзиона заштита;

– опрема, материјали и услуги за крипто заштита;

– опрема за лична и колективна заштита (радио врски, лисици за врзување, палки, заштитни еледи, шлемови и гасмаски и сл.);

– специјална облека и обувки за посебните единици на Армијата и на Министерството за внатрешни работи;

– топографски карти и  
– изградба на објекти од интерес за одбраната и безбедноста на земјата и нарушување на јавниот ред и мир.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1882/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1013.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа:

– производство и промет на брашно Тип „500“ и деб произведен од брашно Тип „500“ од 600 грама;  
– производство и промет на нафта и нафтени деривати;

– производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;

– ПТТ услуги во внатрешниот сообраќај и со јавната мобилна телефонија само за корисниците на постојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ);

– превоз на патници и стоки во железничкиот сообраќај;

– производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;

– производство и дистрибуција на вода;

– прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);

– одржување чистота во градови и населби (изнесување и депонирање на смет);

– други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место;

– провизиите во платниот промет;

– дистрибуција на природниот гас; и

– услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.12.1998 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.07.1998 година.

Бр. 23-1843/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1014.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ПТТ УСЛУГИ

1. Цените на ПТТ услугите и цените на корисниците на постојната стационарна телефонска мрежа (ПСТМ) за разговорите со корисниците на мобилната телефонија формирани и применети според постојните прописи се определуваат како највисоки цени.

2. Оваа одлука ќе се применува до 31.12.1998 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.07.1998 година.

Бр. 23-1845/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1015.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Цените на одделни комунални услуги формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука се определуваат како највисоки цени и тоа:

– производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;

– производство и дистрибуција на вода;

– прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);

– одржување на чистотата во градови и населби (изнесување и депонирање на смет); и

– други комунални услуги: погребни услуги вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место;

2. Остварениот побавен пораст на цените од точка 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, согласно со определбите на Макроекономската политика.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за стопанство.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31 декември 1998 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.07.1998 година.

Бр. 23-1844/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1016.

Врз основа на член 72, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија на Предлог на Советот за радиодифузија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса корисниците на радио и ТВ приемници од подрачјата – населбите кои не се покриени со квалитетен радиотелевизишки сигнал и тоа:

– с. Горно Крушје (општина Македонски Брод), с. Ижиште (општина Македонски Брод), с. Опеница (општина Косел), с. Речица (општина Косел), с. Брежани (општина Белчишта), с. Будимирци (општина Старавина), с. Маково (општина Старавина), с. Зовиќ (општина Старавина), с. Груниште (општина Старавина), с. Брник (општина Старавина), с. Ивени (општина Старавина), с. Кишава (општина Бистрица), с. Витолиште (општина Витолиште), с. Палчиште (општина Витолиште), с. Бешиште (општина Старавина), с. Манастир (општина Старавина), с. Дуње (општина Витолиште), с. Кален (општина Витолиште), с. Крушевица (општина Витолиште), с. Чаниште (општина Витолиште), с. Кокре (општина Витолиште), с. Врпско (општина Витолиште), с. Живово (општина Витолиште), с. Горно Ботушје (општина Самоков), с. Трново (општина Крива Паланка), с. Црн Врв (општина Студеничани), с. Долно Орашје (општина Кондово).

2. Од плаќање радиодифузна такса се ослободуваат и дел од корисниците на радио и ТВ приемници од следниве подрачја:

– с. Долно Ботушје (општина Самоков), с. Пчиња (општина Куманово), с. Октиси (општина Струга), с. Равен (општина Вруток), с. Габрово (општина Делчево).

Стручните служби на МРТ и мерната група на ЈП „Македонска радиодифузија“ да извршат идентификација на оние домаќинства кои се наоѓаат во зони кои немаат добар прием во горенаведените населени места.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1888/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1017.

Врз основа на член 11, став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6 јули 1998 година донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИЦИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ – П.О. – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на ценовниците на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје и

нисување со шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје и тоа:

– Ценовник на цени на главни шумски производи;  
– Ценовник за ознака и други услуги за шумите, меѓите и осамени дрва во приватна сопственост.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1755/4  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1018.

Врз основа на член 112 од Законот за концесија („Службен весник на РМ“ бр. 42/93), член 23 алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ**

1. На Претпријатието за инженеринг, проектирање и извоз-увоз „ИНТЕРНЕТ“ Скопје се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци.

2. Концесија се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1771/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1019.

Врз основа на член 112 од Законот за концесија („Службен весник на РМ“ бр. 42/93), член 23 алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ**

1. На Претпријатието за промет и услуги „ЕУРО-НЕТ“ експорт-импорт Д.О.О. Скопје се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци.

2. Концесија се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-1770/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

## 1020.

Врз основа на чл. 4 и 12 од Законот за концесија („Службен весник на РМ бр. 42/93) и член 13 став 4 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

I. Се дава концесија за вршење на радиодифузна дејност на локално ниво и тоа на:

#### СКОПЈЕ

За радио

| Назив на радиото   | Подносител                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Радио Стар – ФМ | Претпријатие за радиодифузија и услуги „Старс“ ДОО – Скопје                                      |
| 2. Радио Цез ФМ    | Љупчо Хаџистефанов                                                                               |
| 3. Радио Атланта   | Претпријатие за радиотелевизиски комуникации и трговија „Атланта“ ДОО Увоз-Извоз – Скопје        |
| 4. Радио Канал 4   | Борче Лукановски                                                                                 |
| 5. Радио Рос       | Претпријатие за новинско-издавачка дејност и маркетинг „Росица“ ДОО – Скопје                     |
| 6. Радио 21        | Друштво за трговија, промет и телевизија „Фарук 21“ ДООЕЛ – Скопје                               |
| 7. Радио Вокс      | „Сити Радио Вокс“ – Скопје                                                                       |
| 8. Радио Топ ФМ    | Претпријатие за маркетинг и трговија „Прајорико“ – Скопје                                        |
| 9. Радио Буба Мара | Претпријатие за маркетинг, посредување, трговија и туризам „Буба Мара“ Експорт – Импорт – Скопје |
| 10. Скај радио     | Теодор Манески                                                                                   |

Концесијата се дава за време од пет години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 7.350 ДЕМ годишно.

#### За телевизија

| Назив на ТВ        | Подносител                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1. ТВ Мак Спот     | ПТУ „Мак Спот студио“ Експорт – Импорт – Скопје |
| 2. ТВ Лисица       | ПИ „Унија Инвест“ и Јордан Минов – Скопје       |
| 3. ТВ 96           | ПП „ТВ 96“ – Скопје                             |
| 4. ТВ БТР Национал | РТВ „БТР Национал“ – Скопје                     |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесијата изнесува 14.700 ДЕМ годишно.

Концесиите на подрачјето на Скопје се доделуваат по принципот на временска поделба на емитувањето (time shering), а одредувањето на концесионерите кои заеднички ќе ја користат фреквенцијата и распоредот на користењето на времето за емитување, ќе се изврши со Договорот за концесија, односно со договор меѓу концесионерите.

#### СТРУГА

За телевизија

| Назив на ТВ   | Подносител                                    |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 1. ТВ Спектра | „Спектра“ – Приватно претпријатие – Лабуништа |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 12.600 ДЕМ годишно.

#### ДОЈРАН

За телевизија

| Назив на ТВ  | Подносител                        |
|--------------|-----------------------------------|
| 1. ТВ Миг 21 | ДПТУ „Миг“ Крсте ДОЕЛ – Гевгелија |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 2.100 ДЕМ годишно.

#### ТЕТОВО

За телевизија

| Назив на ТВ | Подносител                       |
|-------------|----------------------------------|
| 1. ТВ Коха  | МА „Електроник“ ТВ Коха – Тетово |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 18.900 ДЕМ годишно.

#### ГОСТИВАР

За телевизија

| Назив на ТВ                 | Подносител                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. ТВ Александар Македонски | Љупчо Билбилоски                                                     |
| 2. ТВ Дусе                  | Радиотелевизиска станица „ТВ Дусе“ ДОО – Експорт – Импорт – Гостивар |

Концесијата се дава за време од седум години.

Концесиите се доделуваат по принципот на time shering.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 8.400 ДЕМ годишно.

#### КУМАНОВО

За телевизија

| Назив на ТВ       | Подносител                   |
|-------------------|------------------------------|
| 1. ТВ Далга Крт   | „Далга Крт“ – Куманово       |
| 2. ТВ Канал Феста | РТВ „Канал Феста“ – Куманово |
| 3. ТВ Хана        | Селвер Ајдини – Куманово     |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 16.800 ДЕМ годишно.

**КИЧЕВО**

За телевизија

| Назив на ТВ  | Подносител                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. ТВ Гурра  | Мустафа Ахмети                                                          |
| 2. ТВ Кале   | Претпријатие за услуги и трговија „Шепром“ ЦО Експорт - Импорт – Кичево |
| 3. ТВ Ускана | ПТТ на големо и мало „Ускана Импекс“ – с. Зајас                         |

Концесијата се дава за време од седум години.

Висината на надоместокот за концесија изнесува 8.400 ДЕМ годишно.

II. Подносителите да ги регистрираат трговските радиодифузни друштва во рок од 30 дена од денот на објавувањето на оваа одлука.

По регистрацијата на трговското радиодифузно друштво, Владата со друштвото ќе склучи Договор за концесија.

III. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

IV. Концесионерот ќе почне со работа по добиената дозвола за работа на радиостаница во согласност со Законот за телекомуникации, односно во рокот определен со Договорот за концесија.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1883/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

**1021.**

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ бр. 36/90 и 62/92) и член 46, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

**Член 1**

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Сл. весник на РМ“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 59/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 23/97, 30/97, 68/97 и 18/98) во членот 4 зборовите „30 јуни 1998 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 1998 година“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1900/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

**1022.**

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93 и 71/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.05.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1998 ГОДИНА**

**Член 1**

Во Буџетот на Република Македонија за 1998 година („Службен весник на Република Македонија“ број 67/97), се вршат следниве измени на распоредот на средствата во посебниот дел:

A) Се врши намалување во следниот раздел за износ од 281.000 денари:

1. Во раздел 170.02 – Републички завод за научнотехничка соработка, потставка 426180 – Надоместоци за редовно школување, износот 921.000 се заменува со износот 640.000;

B) Се вршат зголемувања во следните раздели за износ од 281.000 денари:

1. Во раздел 170.02 – Републички завод за научнотехничка соработка, потставка 420050 – Патување во странство – дневници, износот 15.000 се заменува со износот 105.000;

2. Во раздел 170.02 – Републички завод за научнотехничка соработка, потставка 420069 – Патување во странство – патни трошоци, износот 15.000 се заменува со износот 105.000;

3. Во раздел 170.02 – Републички завод за научнотехничка соработка, потставка 420077 – Патување во странство – сместување, износот 10.000 се заменува со износот 111.000.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1477/1  
18 мај 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

**1023.**

Врз основа на член 10 и 12 од Законот за средното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96 и 34/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈАХЈА КЕМАЛ“ СКОПЈЕ**

**Член 1**

Во Одлуката за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Јахја Кемал“ Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 53/96) членот 7 се менува и гласи:

„Бројот на учениците кои што ќе се запишат во учебната 1998/99 година ќе изнесува 72 ученика распоредени во три паралелки.

За секоја наредна учебна година бројот на учениците ќе го утврдува основачот.“

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1887/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1024.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  
СЕЛО СТЕНЧЕ – ТЕТОВО**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ село Стенче-Тетово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 22.06.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1133/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1025.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „СТРАШО ПИНДУР“  
СЕЛО МАЛО КОЊАРЕ – ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Страшо Пинџур“ село Мало Коњаре – Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 7.11.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1310/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1026.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ОРДАН МИХАЈЛО-  
СКИ – ОЦКА“ – ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ордан Михајлоски-Оцка“ – Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 20.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1303/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1027.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КЛИМЕНТ ОХРИД-  
СКИ“ – ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Климент Охридски“ – Прилеп, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 12.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1302/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1028.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ –  
СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Дане Крапчев“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 1.03.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1355/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Бранко Црвенковски, с.р.

1029.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА  
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КОЧО РАЦИН“ –  
ПРИЛЕП**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ – Прилеп, што го

донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 12.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1300/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

1030.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ НАС. ЖЕЛЕЗАРНИЦА – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Григор Прличев“ нас. Железарница – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 17.04.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1557/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

1031.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СЕЛО МИЛАДИНОВЦИ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ село Миладиновци – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 28.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-660/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

1032.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 15.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-565/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

1033.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.07.1998 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО ПРКЕ“ – ШТИП

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ванчо Прке“ – Штип, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 16.02.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-765/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с. р.**

1034.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 06.07.1998 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

| Тарифен број | Тарифна ознака | Наименување | Количина |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1            | 2              | 3           | 4        |

8518

Микрофони и нивни стативи; звучници, вклучувајќи и звучници во звучни

кутии, наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудио-фреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:

8518 30

– Наглавни слушалки, слушалки за едно уво и комбинации со микрофон:

8518 30 90 00 -- Друго

а) Наглавни слушалки со микрофон SHS 1646-2 50 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1774/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

1035.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 06.07.1998 година, донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Владата на Република Македонија и тоа:

| Тарифен број | Тарифна ознака | Наименување | Количина |
|--------------|----------------|-------------|----------|
| 1            | 2              | 3           | 4        |

7007

Сигурносно стакло, од калено или слојевито стакло:  
- Калено сигурносно стакло:

7007 29 00 00 -- Друго

а) Сигурносно стакло со различни димензии  
б) Сигурносно стакло со различни димензии - 98,5 м2 156 парчиња

7610

Конструкции од алуминиум (освен монтажни згради од тар. број 9406) и делови на конструкции (на пример, мостови и секции на мостови, кули, решеткасти столбови, покриви, покривни костури, врати и прозорци и рамки за нив, прагови за врати, огради и столбови); лимови, прачки, профили, цевки и слично, од алуминиум, подготвени за употреба во конструкции:

7610 10 00 00 - Врати, прозорци и рамки за нив и прагови за врати 84 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1865/1  
6 јули 1998 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Бранко Црвенковски, с.р.**

1036.

Врз основа на член 80 од Законот за премоер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републиката геодетска управа донесува

### РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Горно Барбарово – Општина Пробиштип.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 на ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето, установен според Законот за премоер и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 09-2166/1  
13 јули 1998 година  
Скопје

Директор,  
дипл. геод. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

1037.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 јули 1998 година донесе

### ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Буџетот на Општината Штип за 1998 година донесен од Советот на Општината Штип на 25 декември 1998 година и член 1 став 2 алинеја 2, член 8 и член 18 став 1 точка 6 од Одлуката за платите и другите надоместоци на избраните и именуваните лица во органите на Општината Штип, донесена од Комисијата за мандатни прашања, именувања и разрешувања на Советот на Општината Штип („Службен гласник на Општина Штип“ бр. 4/97 и 9/97).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Владата на Република Македонија, со решение У.бр. 62/98 од 10 јуни 1998 година поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука, бидејќи пред Судот се постави прашањето за нивната согласност со членовите 37 и 46 став 1 од Законот за локалната самоуправа, како и со член 17-а од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со писмо бр. 08-1040/1 од 12.12.1997 година Градоначалникот на Општината Штип го доставил Буџетот на Општината Штип за 1998 година до Министерството за финансии по кој побарал согласност согласно член 20 од Законот за буџетите. Проучувајќи го доставениот Предлог-буџет констатирано било дека не е постапено ни по едно од непосредните укажувања, односно Предлог-буџетот се



третира, како неусогласен и за истиот не се издава бараната согласност. Така, неусогласениот буџет, Советот на Општината Штип го донесол на седницата одржана на 25.12.1997 година. Потоа, согласно член 69 од Законот за локалната самоуправа Владата поднесе иницијатива за оценување на законитоста на Буџетот на Општината Штип за 1998 година и Одлуката за платите и другите надоместоци на избраните и именуваните лица од органите на Општината Штип по претходно донесено решение за запирање од извршување на Буџетот на Општина Штип за 1998 година и Одлуката за платите и другите надоместоци на избраните и именуваните лица од органите на Општината Штип.

Судот, исто така, утврди дека според член 1 став 1 од Одлуката, лицата избрани и именувани од органите на Општината Штип имаат право на плата во месечен износ. Според ставот 2 алинеја 2 на овој член право на плата има претседавачот на Советот на Општината Штип. Членот 8 на Одлуката определува дека коефициентот за утврдување плата на претседавачот на Советот на Општина Штип изнесува 4.20. Според член 18 став 1 точка 6 од Одлуката, за функцијата одредена во член 7 (градоначалникот), се одредува функционерски додаток во износ од 8.490 денари месечно.

5. Согласно член 114 став 4 од Уставот, општините се финансираат од солствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Според член 115 став 2 од Уставот, општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Устав и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката.

Според член 20 од Законот за буџетите, буџетите на единиците на локалната самоуправа и буџетите на фондовите пред донесувањето се усогласуваат со Министерството за финансии. Министерот за финансии ставовите и предлозите на Министерството за финансии ги прилага кон буџетите. Надлежните органи на единиците на локалната самоуправа и на фондовите кои ги усвојуваат буџетите од ставовите 1 и 2 на овој член, се должни ставовите и предлозите на Министерството за финансии задолжително да ги земаат предвид.

Согласно член 17 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа, единиците на локалната самоуправа самостојно донесуваат буџет и завршна сметка.

Членот 68 од овој Закон определува дека надзорот над законитоста на работата на органите на единиците на локалната самоуправа го вршат Владата на Република Македонија и надлежните министерства.

Според член 69 од овој Закон, во случаите во кои е можно да настане ненадоместлива штета, Владата на Република Македонија ќе го запре извршувањето на општиот акт донесен во работите од изворната надлежност на единицата на локалната самоуправа (член 17) или акт донесен заедно со надлежен орган на државната управа ако смета дека не е во согласност со Уставот и законот и ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценка на уставноста и законитоста на истиот. Ако Владата на Република Македонија, во случаите од став 1 на овој член нема да покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на запирањето на извршувањето на општиот акт, запрениот акт станува извршен.

Од изнесените уставни и законски одредби недвосмислено произлегува дека општините се финансираат од разни сопствени извори на приходи и од дополнителни приходи од Буџетот на Републиката како и од заеми од Буџетот за покривање на буџетскиот дефицит.

Понатаму, според Уставот и според законските одредби Републиката односно Владата како носител на извршната власт врши надзор врз законитоста на работата на единиците на локалната самоуправа.

Во конкретниот случај, градоначалникот на Општината Штип го доставил Буџетот на Општина Штип за 1998 година до Министерството за финансии на усогласување, меѓутоа при неговото донесување не се земени предвид ставовите и мислењата на Министерството за финансии, иако согласно членот 20 од Законот за буџетите Советот на Општината Штип бил должен ставовите и предлозите на Министерството задолжително да ги земе предвид при усвојувањето на Буџетот.

Поради тоа, Владата вршејќи ја функцијата на надзор врз законитоста на работата на единиците на локалната самоуправа интервенирала со решение за запирање на извршувањето на Буџетот согласно своето уставно и законско овластување, иако станува збор за акт кој согласно член 17 од Законот за локалната самоуправа општината го донесува самостојно.

Со оглед на тоа што Буџетот на Општината Штип за 1998 година бил донесен без да се имаат предвид ставовите и предлозите на Министерството за финансии, Судот оцени дека со тоа е повредена постапката за неговото донесување.

6. Според член 37 од Законот за локалната самоуправа, членовите на советот имаат право на надоместок на патните и дневните трошоци во со закон утврдени рамки како и на трошоците направени во извршувањето на задачите што им ги доверил советот.

Според член 46 став 1 од овој закон, градоначалникот својата функција може да ја извршува професионално и неговиот мандат трае четири години.

Членот 17-в од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката, определува дека коефициентите за утврдување на платите на градоначалниците на општините и за градоначалникот на град Скопје изнесува од 2.70 до 3.70 во зависност од бројот на жителите на општината.

Од изнесеното произлегува дека не постои законска можност претседавачот на советот својата функција да ја обавува професионално и за тоа да добива плата ниту пак за него е утврден коефициентот. Претседавачот на советот кој се бира од редот на советниците, како и другите членови на советот има право само на надоместок на патните и дневните трошоци во рамките утврдени со закон како и надоместок за трошоците направени во извршувањето на задачите што му ги доверил советот.

За градоначалникот пак, има законска можност својата функција да ја обавува професионално и за него со закон е утврден коефициентот. Меѓутоа, определувањето на функционерски додаток за градоначалникот во фиксен месечен износ нема законска основа.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука, Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр.62/98

1 јули 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

1038.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 1 јули 1998 година, донесе,

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Графичкиот приказ (искартирана подлога) за Месната седница „Лексион“, составен дел

на Одлуката за донесување на План за реализација на урбанистичката единица „Горче Петров“ – Скопје („Службен гласник на Град Скопје бр. 316/68), донесена од Советот за урбанизам на Град Скопје.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Александар Ристиќ од Скопје со Решение У. бр. 198/97 од 13 мај 1998 година поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за регионално, просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 7/65 и 16/67).

4. Судот на седницата утврди дека Одлуката со која е донесен Планот за реализација на Горче Петров („Службен гласник на град Скопје“ бр. 316/68), се однесува на целата населба Горче Петров, како една урбанистичка целина. Измените на Планот за реализација што се вршени на просторот определен како урбанистичка единица „Горче Петров“ и кои се донесени во постапка пропишана со Закон не се однесуваат на просторот кој припаѓа на Месната заедница „Лексион“. За овој простор важи Планот за надградба (надградување на бараките П+1), а парцелацијата е преземена од Планот за реализација на урбанистичката единица „Горче Петров“, донесен во јули 1968 година, со измени во пристапните патски до урбанистичките парцели, со оспорениот графички приказ за кои, Градскиот комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштитата на човековата околина досега, ниту тогашниот Совет за урбанизам нема спроведено постапка за измена на Планот.

5. Со Законот за регионално, просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 7/65 и 16/67), кој важел за време на донесувањето на оспорениот план, регионите, населените места и одделните подрачја се изградуваат и уредуваат на основа регионални, просторни планови и урбанистички планови кои ќе се утврдат според одредбите од овој закон, а според член 18, исто од овој закон, со урбанистичкиот план се утврдува намената за користењето на просторот, сообраќајната мрежа, системот на градбата и други елементи карактеристични за изградбата, уредувањето и развитокот на населеното место односно одделното подрачје.

Во членот 22 од Законот е предвидено дека плановите за реализација содржат детален урбанистички план и проекти за комуналните инсталации (водовод, канализација, електрична мрежа и друго).

Според член 11 од Законот општинското собрание е должно да обезбеди јавен увид во регионалниот просторен план и урбанистичкиот план пред да бидат донесени. Во ставот 2 на овој член е предвидено дека постапката за донесување на регионалниот просторен план и постапката за обезбедување на јавен увид ја утврдува општинското собрание.

Според член 25 од Законот урбанистичкиот план може да се измени и дополни доколку битно се изменети економските услови според кои е донесен или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила, а во ставот 2 на овој член е предвидено дека измените и дополнувањата на урбанистичкиот план се вршат по постапка за донесување на планот.

Од наведените законски одредби произлегува дека урбанистичките планови и нивните измени и дополнувања се донесуваат во постапка утврдена со закон и под услови утврдени со закон.

Поаѓајќи од содржината на урбанистичкиот план односно дека со него се утврдува намената на користењето на просторот, сообраќајната мрежа, системот на

градбата и други елементи карактеристични за изградбата, уредувањето и развитокот на населеното место односно одделно подрачје, според мислењето на Судот измените на планот поради усогласување на пристапните патски до урбанистичките парцели претставуваат измени во поглед на сообраќајната мрежа што е елемент на урбанистичкото планирање. Според тоа, графичкиот приказ (искартирана подлога) претставува измена и дополнување на графичкиот дел на Планот за реализација „Горче Петров“ од 1968 година, и со оглед на тоа што не е донесен во постапка за измена на план, предвидена со закон, Судот оцени дека тој не е во согласност со означениот закон.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Просевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 198/97  
1 јули 1998 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

## КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

### 9.

Врз основа на член 89 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97 и 21/98) и член 5 од Општиот колективен договор за јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност („Службен весник на РМ“ бр. 39/94 и 30/96), Министерството за здравство на РМ и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ, склучуваат

## КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 4/92, 45/92, 81/93 и 1/95) членот 1-а се менува и гласи:

„Работодавец во смисла на овој Колективен договор се јавните здравствени организации во Република Македонија“.

### Член 2

Членот 1-в се менува и гласи:

„Овој колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за организацијата на работниците и на работодавците кои го склучиле и за сите работници и работодавци во здравствената дејност во чие име е склучен“.

### Член 3

Во членот 7-а се бришат алинеите 2 и 3.

### Член 4

Во членот 7-г во последниот ред се брише зборот „овој“.

### Член 5

Во членот 10-б последниот став 3 се менува и гласи: „Начинот на стручно оспособување, следење и оценување на приправникот од став 2 на овој член,

односно полагањето се врши на начин утврден со Колективен договор на ниво на работодавец“.

#### Член 6

Во членот 17 последната алинеја 9 се менува и гласи:

„– во други случаи утврдени со Колективен договор на ниво на работодавец.“

#### Член 7

Членовите 24-а, 24-б, 24-в, 24-г, 24-д и 24-ѓ се бришат.

#### Член 8

Членовите 29 и 30 се бришат.

#### Член 9

Членот 32 се брише.

#### Член 10

Членот 47 се менува и гласи:

„Работодавецот е должен со Колективен договор на ниво на работодавец во согласност со законот да ги утврди потребните услови за безбедна работа, да ги утврди работните места на кои постои зголемена ангажираност од повреди и заболување и условите што треба да ги исполнат работниците кои ќе ги обавуваат работите на тие работни места, како и да изврши осигурувања што произлегуваат од закон“.

#### Член 11

Член 51-г се менува и гласи:

„Работодавецот е должен да обезбеди посебна заштита на жената, младината, инвалидните работници согласно закон и Колективен договор“.

#### Член 12

Во членот 86 ставот 1 се менува и гласи:

„На директорите и раководните работници им припаѓа додаток на плата по основ на раководење и одговорност“.

#### Член 13

Членот 87, став 1, алинеја 6 се менува и гласи:

„– други случаи утврдени со Колективен договор на ниво на работодавец“.

Став 2 се менува и гласи:

„Надоместокот на плата на работникот во случаите од став 1 на овој член се утврдува во височина на исплатената плата на работникот за период утврден со Колективен договор на ниво на работодавец“.

#### Член 14

Членот 106-б се менува и гласи:

„Работодавецот може поради оправдани причини да го ослободи работникот од плаќање на надомест на штета во целина, или делумно под условите и критериумите утврдени со Колективен договор на ниво на работодавец“.

#### Член 15

Во член 106-г ставот 1 се менува и гласи:

„Работодавецот може да одлучи работникот кој наполнил 40 години пензиски стаж или 65 години живот и најмалку 15 години стаж на осигурување да остане во работен однос под услов ако со огласувањето на потребата за работник, односно конкурс не може да се обезбеди работник кој ги исполнува потребните услови“.

#### Член 16

Членовите 106-и, 106-ј, 106-к, 106-л, 106-љ, 106-м, 106-н, 106-њ, 106-о, 106-п, 106-р, 106-с и 106-т се менуваат и гласат:

#### „Член 106-и

Работниот однос на работникот му престанува со отказ од страна на работодавецот поради кршење на работната дисциплина и работниот ред, неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор и договор за работа, а особено ако:

- не го почитува редот и дисциплината според редот и дисциплината пропишани од работодавецот;

- не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски;

- не се придржува на прописите што важат за вршење на работите на работното место;

- не се придржува на распоредот и користењето на работното време;

- не побара отсуство или навремено не го извести работодавецот за отсуството од работа;

- поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 24 часа не се извести работодавецот.

- со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со техничките упатства за работа;

- настане штета или грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го извести работодавецот;

- не ги употребува прописно или не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа;

- незаконито или неовластено ги користи средствата на работодавецот.

Со Колективен договор на ниво на работодавец може да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски.

#### Член 106-ј

За секоја повреда на работната дисциплина, работниот ред, неисполнувањето на обврските и поради неспособност за извршување на работните задачи, пред да му престане работниот однос на работникот со отказ, овластениот работник од работодавецот е должен да поднесе пријава до органот надлежен за изрекување на престанок на работен однос со отказ.

#### Член 106-к

Пред престанокот на работниот однос на работникот со отказ работодавецот е должен да побара од работникот писмено да се изјасни за причините за престанок на работниот однос со отказ.

#### Член 106-л

Против отказот за престанок на работен однос, работникот има право на приговор до Управниот одбор, односно работодавецот.

Приговорот се поднесува во рок од 8 дена од денот на добивањето на отказот.

Одлука по приговорот се донесува во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на приговорот.

Работникот кој не е задоволен со одлуката донесена по приговорот има право да поведе спор пред надлежниот суд.

#### Член 106-љ

Одлуката за престанок на работниот однос на работникот, работодавецот е должен да ја донесе за еден месец од денот на дознавањето на повредата на работната дисциплина, работниот ред, неисполнувањето на обврските и поради неспособност на извршувањето на работните задачи и за сторителот, односно во рок од 3 месеци од денот кога е сторена повредата.

#### Член 106-м

Пред донесување на отказ за престанок на работен однос, работодавецот е должен да побара мислење од Синдикатот и неговото мислење да го разгледа и за него да се изјасни.

Синдикатот задолжително доставува такво мислење.

#### Член 106-н

Во зависност од степенот на одговорноста на работникот, условите под кои е направена повредата на работните обврски, поранешната работа и однесување на работникот, тежината на повредата и нејзините последици, работодавецот може отказот на работникот да го замени со парична казна, која не може да биде поголема од 15% од месечната плата на работникот, во траење од еден до шест месеци.

#### Член 106-њ

Одлука за престанок на работниот однос донесува работодавецот или работникот кого тој ќе го овласти.

Одлуката за престанок на работен однос, задолжително се дава во писмена форма, со образложение за причините за давање отказ.

#### Член 106-о

Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 3 месеци во зависност од должината на работниот стаж и причините на отказ.

Должината на отказниот рок во зависност од должината на работниот стаж изнесува:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| – до 10 години работен стаж  | 30 дена    |
| – до 15 години работен стаж  | 1,5 месеци |
| – до 20 години работен стаж  | 2 месеци   |
| – до 25 години работен стаж  | 2,5 месеци |
| – над 25 години работен стаж | 3 месеци   |

За време на траење на отказниот рок работникот има права и обврски од работен однос.

#### Член 106-п

За време на отказниот рок, работодавецот е должен да му овозможи на работникот отсуство од работа заради барање на ново вработување 4 часа во текот на работната недела.

Користење на времето од став а на овој член го одредува работникот во согласност со работодавецот.

За време на отсуство од работа од став 1 на овој член на работникот му следува надомест на плата согласно колективен договор, на ниво на работодавец.

#### Член 106-р

Работниот однос на работникот му престанува без отказан рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон, колективен договор и договор за работа, а особено ако:

1. Неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена со прекин во текот на една година;

2. Го злоупотреби боледувањето;

3. Не се придржува кон прописите за заштита од болест, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материји и ги повредува прописите за заштита на животната средина.

4. Внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства;

5. Стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание ќе предизвика штета на работодавецот;

6. Го злоупотреби или пречекори даденото овластување;

7. Одаде деловна, службена или државна тајна.

Со Колективен договор на ниво на работодавец може да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски.

#### Член 106-с

По исклучок од член 106-р од овој Колективен договор до донесување на одлука за отказ, со писмен налог на овластеното лице кај работодавецот, работникот се отстранува од работното место или од кај работодавецот во случаите утврдени во член 121-б од Законот за работните односи.

#### Член 106-т

За време на отстранувањето на работникот од работното место или од кај работодавецот до донесување на одлука за отказ, работникот има право на надоместок на плата во висина на 1/2, а ако издржува семејство во висина на 2/3 од платата на работникот исплатена во последните три месеци пред отстранувањето.

#### Член 17

Потписниците на овој Колективен договор Министерството за здравство на РМ и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ ќе изготват пречистен текст на Колективниот договор за здравствената дејност на РМ.

#### Член 18

Овој колективен договор се смета за склучен откако ќе го потпишат овластените претставници на Министерството за здравство и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ.

#### Член 19

Овој колективен договор ќе се регистрира кај органот на државната управа, надлежен за работите на трудот.

#### Член 20

Овој колективен договор ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“.

Самостоен синдикат за  
здравство, фармација и  
социјална заштита на РМ  
Претседател,  
д-р Симон Силјановски, с.р.

Министерство за здравство  
на Република Македонија  
Министер,  
доц. д-р Петар Илиевски, с.р.

### 10. ЛЕКАРСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 155 од Законот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91) и член 14, став 1, алинеја 3 од Статутот на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија, на седницата одржана на 30.06.1998 година, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се уредува начинот и постапката за издавање и одземање на лиценцата за работа (лиценца) на докторите на медицина во Република Македонија.

#### II. ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

##### 1. Поим на лиценца

##### Член 2

Лиценцата за работа на докторите во смисла на овој правилник е документ што го издава Лекарската ко-

мора на Македонија (Комора) како доказ дека докторот е способен самостојно да ја врши докторската професија.

Препорачливо е докторот лиценцата јавно да ја истакне на местото каде што ја обавува здравствената дејност.

#### Член 3

Образецот на лиценцата се печати на кунздрок хартија и има правоаголна форма со димензии 25х35 цм.

Образецот на лиценцата содржи (од горе надолу): Република Македонија; знакот на Комората; Лекарска комора на Македонија, Лиценца; Во рубриката „име и презиме“ се впишува името и презимето на докторот на медицина; Во рубриката „Вид на дејноста“ се впишува: за вршење на здравствена докторска дејност; во рубриката „стручен назив“ се впишува: доктор на медицина; Лиценцата се издава врз основа на приложената документација и податоците содржани во регистарот на докторите во Лекарската комора на Македонија; Рубриката „лиценцата важи до“ не се пополнува; Рубриката „матичен број“ се пополнува со соодветниот матичен број; Скопје; Ден, месец и година на издавањето; долу десно стои „Претседател на Комисијата за етички и правни прашања“ и под тоа празна рубрика за потпис на претседателот на Комисијата; долу лево стои „Претседател на Комората“ и под тоа празна рубрика за потпис на претседателот; Во средината долу стои „М.П.“.

Во позадина по целата големина на образецот стои Ескулаповиот знак.

Образецот на лиценцата е составен дел на овој правилник.

## 2. Начин и постапка за издавање на лиценца за работа

#### Член 4

Комората издава лиценца на докторите на медицина под услови утврдени со позитивните законски прописи:

- завршен Медицински факултет;
- завршен приправнички стаж и
- положен стручен испит.

Одлука за издавање на лиценца донесува Комисијата за етички и правни прашања на Лекарската комора на Македонија на писмено барање на докторот на медицина.

#### Член 5

За стекнување лиценца докторот и доставува на Комората писмено барање за издавање на лиценца со доказ за:

- завршен Медицински факултет;
- положен стручен испит.

Доказите се доставуваат во фотокопии заверени од надлежен орган, доколку истите не се доставени при уписот во Регистарот на докторите на Комората, согласно на одредбите од Правилникот за регистарот на докторите.

Докторите кои стручниот испит го положили во странство должни се да приложат уверение дека истиот е признат од министерството за здравство.

#### Член 6

Докторот кој не е државјанин на Република Македонија може да се стекне со лиценца за работа согласно на одредбите од член 5 на овој Правилник, но доколку до Комората достави и:

- 1) одобрение за престој во Републиката издадено од органите на Министерството за внатрешни работи;
- 2) одобрение за работа на странци издадено од надлежниот државен орган или институција.

#### Член 7

По доставување на барањето од докторот со потребните документи Лекарската комора обврзана е да донесе одлука најдоцна во рок од 60 дена.

## III. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА

#### Член 8

Одземањето на лиценцата на докторот може да биде времено или трајно и тоа во следните случаи:

- ако сторил потешка повреда на стандардите и квалитетот на здравствените услуги;
- ако сторил повреда на лекарската етика според одредбите на Кодексот на медицинската деонтологија;
- ако на докторот со правосилна пресуда времено му е забрането или оневозможено вршење на дејноста.

#### Член 9

За одземањето на лиценцата во посебна постапка решава Судот на честа на Лекарската комора на Македонија врз основа на одредбите од Правилникот за организација, постапка и работа на Судот на честа при Лекарската комора на Македонија.

Предлогот за одземање на лиценца до обвинителот на Лекарската комора може да поднесат сите правни и физички лица и институции наведени во чл. 31 од Статутот на Лекарската комора.

#### Член 10

По истекот на рокот за времено одземање на лиценцата Комората на докторот повторно му издава лиценца на негово барање.

#### Член 11

На докторот кој не е државјанин на Република Македонија, лиценцата може да му биде одземена поради истите причини предвидени со овој правилник за докторите со македонско државјанство, како и поради:

- престанок на одобрението за престој во Република Македонија издадено од МВР;
- престанок или укинување на одобрението за работа на странци издадено од надлежен државен орган или институција.

За одземањето на лиценцата на странски државјанин по став втори и трети на овој член решава Комисијата за етички и правни прашања од причини што се работи за престанок на права на странци врз основ на акт на државен орган, а не по основ на повреда на норми на професионално или етичко однесување.

#### Член 12

Во рок од 8 дена од правосилноста на одлуката за одземање на лиценцата, докторот е должен да ја врати лиценцата во Лекарската комора за што му се издава писмена потврда. Во спротивно, ако тоа не го стори во определениот рок, за докторот започнува да се применува суспензија од дејноста, а Лекарската комора лиценцата ја огласува за одземена во „Службен весник на Република Македонија“, освен ако се работи за времено одземање на лиценцата.

#### Член 13

За изречената правосилна мерка одземање на лиценца, заради нејзино извршување Лекарската комора, покрај учесниците во постапката ги известува уште и Министерството за здравство, Фондот за здравство и здравствената организација каде докторот работи.

## IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 14

На докторите на кои положениот стручен испит им се смета за лиценца, според чл. 143 став трети од Зако-

нот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91), како и на докторите за кои се смета дека имаат лиценца според чл. 203 од истиот закон, а кои сè уште не добиле лиценца од Комората, лиценците според овој правилник ќе ги добијат до крајот на 1999 година.

#### Член 15

Овој правилник влегува во сила по истек на осум дена сметано од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-135/4  
Скопје

Претседател на  
Лекарската комора на Македонија  
д-р Алексеј Дума, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II – Скопје, се води постапка по тужбата на тужителката Магбер Целадин од Скопје, на привремена работа во СР Германија, застапувана од адв. Симеон Двојаков и Рубин Двојаков од Скопје, против тужениот Азис Целадин од Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува Азис Целадин во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот, или на судот да му ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, неговите интереси во постапката ќе ги застапува привремениот старател полн. адв. Мирослав Вуиќ од Скопје, кој е определен од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, со решение бр. 3020-300 од 19.05.1998 година сè до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје, X П. бр. 2052/97.

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води постапка за поништување на договор за купопродажба по тужбата на тужителката Колевска Евдокија од Куманово, против тужениот Раман Лимани од Куманово. Вредност неопределена.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот или одреди полномошник кој ќе го застапува. За привремен застапник се одредува адвокатот Неџат Мемети од Куманово, кој ќе го застапува во постапката се додека тужениот или негов полномошник не ќе се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, IV.П.бр. 284/98.

(12555)

Пред Основниот суд во Куманово поведена е парнична постапка за нарушено владение по тужбата на тужителот Ивановска Џонка, Цветковска Маја и Ко-стадиновска Елизабета сите од Куманово, против тужената Дојча Стана, со непознато престојувалиште во Германија. Вредност на спорот 40.000,00 денари.

На тужената за привремен застапник во оваа постапка со правосилното окончување се поставува адвокатот Тони Цветковски од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, X.П.бр. 09-800-98.

(12658)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани заведен е спор за издршка по тужбата на тужителката Македонка Атанасова од Кочани, ул. „Славчо Стоименов“ бр. 15, против тужениот Ристо Атанасов од Кочани, ул. „Славчо Стоименов“ бр. 17, моментално во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот Ристо Атанасов од Кочани во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 498/96. (12836)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица е заведен извршен предмет за присилно извршување на долг по предлог на доверителот Штедилница „Пеон“ Струмица, против должникот Димитар Грчев од Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 84-3/9, сега со непозната адреса.

Се повикува должникот Димитар Грчев од Струмица да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател, односно застапник кој ќе ги заштитува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Струмица, И.бр. 1866/98.

(12790)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапка за утврдување на смртта на лицето Абдураман Рахмани од Тетово, кој е роден во с. Вешала-Тетовско на 1.07.1931 година, а по предлог на предлагачот Казим Рахмани од Тетово.

Се повикува лицето Абдураман Рахмани од Тетово, да се јави во Основниот суд во Тетово, или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд Тетово, Р. бр. 286/98.

(12659)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителката Гурѓана Апостолска од Тетово, ул. „Шарпланинска“ бр. 16, против тужените Јаневски Симо, Јаневски Бошко и Иванова Убавка, сите со непозната адреса во Р. Бугарија.

Се повикуваат тужените да се јават во судот да достават адреси, или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 605/98. (12834)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд заведен е спор за надомест на штета по тужбата на тужителот ЈП „Македонија пат“ Скопје против Аралампиев Саве од с. Ратавица – Пробиштип, кој моментално се наоѓа на привремена работа во Франција и има непозната адреса на престојување.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во овој суд и да достави точна адреса на престојување или да определи свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 1488/95. (12835)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2185/98, на регистарска влошка бр. 1-27736-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основач, проширување на дејност и промена на лице на Претпријатието за трговија на големо и мало „АЛУМАК“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Црногорска“ 2 б.б. Скопје.

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: Претпријатие за трговија на големо и мало „АЛУМАК“ д.о.о. експорт – импорт, ул. „Црногорска 2“ бб, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Спасовски Лазо и Димитриевски Мице, а истапува Перуновски Драган.

Дејности: 010942, 011010, 011730, 080119, 090121, 090190, 080202.

Се брише Перуновски Драган, а се запишува Спасовски Лазо, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2185/98. (12229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2357/98, на регистарска влошка бр. 1-28747-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште и основач на Претпријатието за трговија на големо, мало и инжињеринг „ГЛОБУС ИНГ“ ц.о. експорт – импорт, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 39/2, Скопје.

Новата промена на називот на претпријатието гласи:

Претпријатие за производство, промет и услуги „МИРАДОР-М“ ц.о. ул. „Владимир Комаров“ бр. 36/1-16, Скопје.

Кон претпријатието пристапуваат Арсовски Владимир и Цартовска Маја, а истапува Арсовска Цвета.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2357/98. (12230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2394/98, на регистарска влошка бр. 1-12239-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач – пристапување на Претпријатието за меѓународна шпедиција и транспорт „ЗРНО-ТРАНС“ д.о.о. увоз извоз, ул. „Петар Манџуков“ бр. 163, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Претпријатието за транспорт, шпедиција и превоз „ВАЛЕРИНА-ШПЕД“ д.о.о. експорт – импорт, ул. „Цветан Димов“ 29, влез I стан 24, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2394/98. (12231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2416/98, на регистарска влошка бр. 1-11104-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Градежно прометното претпријатие на големо и мало „ТРИМО“ ц.о. извоз-увоз, ул. „Ѓорѓи Димитров“ бр. 58, Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 51.13, 51.15, 51.53, 52.44/1, 74.20, 74.20/3, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, ме-

ѓународен транспорт на стоки, консигнациона продажба, слободни царински продавници, малограничен промет со соседните земји, изведување градежни и инвестициони работи во странство.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2416/98. (12232)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 974/98, на регистарска влошка бр. 1-55688-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Претпријатието за трговија на големо и мало „БУРХАН-ПРОМ“ д.о.о. увоз – извоз, ул. „Џон Кенеди“ бр. 25/4-9, Скопје.

Дејност: 060602.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 974/98. (12233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2092/98, на регистарска влошка бр. 1-59738-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за трговија, производство и услуги „МИ-МАК“ д.о.о. експорт – импорт, бул. „Партизански одреди“ бр. 72а/1-51, Скопје.

Претпријатие за трговија, производство и услуги „МИ-МАК“ д.о.о. експорт – импорт, ул. „Илинденска“ бр. 64, Кавадарци.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2092/98. (12234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2461/98, на регистарска влошка бр. 1-8247-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија и услуги „ТРГО-ДОМ“ д.о.о. ул. „Казанџиска“ бр. 35/39, Скопје.

Се брише Славица Стефанова, директор без ограничување, а се запишува Петре Симоноски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2461/98. (12235)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2411/98, на регистарска влошка бр. 1-69689-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Рудници и железарница „ЛАДНА ВАЛАННИЦА“ ц.о. ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, Скопје.

Се брише досегашниот ВД директор без ограничување Панов Александар, а се запишува дипл. инг. Димовски Трифун, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2411/98. (12236)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2308/98, на регистарска влошка бр. 1-38263-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основач и директор на Производно трговското услужно претпријатие „ДОМИНГО“ п.о. увоз-извоз ул. „Првوماјска“ бр. 2/14, Скопје.

Горенаведената фирма седиштето го менува и во иднина ќе се наоѓа на ул. „М. Тито“ бр. 77, с. Сарај, Скопје.

На ден 10.05.1998 година истапила Николиќ Валентина, а на истиот ден пристапила Симона Панчевска.

Се брише Николиќ Валентина, директор без ограничување, а се запишува Симона Панчевска, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2308/98. (12237)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2139/98, на регистарска влошка бр. 1-56941-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице



овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за промет на големо и мало „ШАН-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Локов“ 28-1-18, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет и тоа:

Се брише Јованоски Борислав, директор со неограничена одговорност, а се запишува Ивица Танаскоски, директор со неограничена одговорност.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2139/98. (12238)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1611/98, на регистарска влошка бр. 1-39057-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основач, дејност и промена на овластено лице на Претпријатието за трговија и промет на големо и мало „ИВАН-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Рудо“ бр. 9, Скопје.

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: Претпријатие за трговија и промет на големо и мало „ИВАН-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Рудо“ бр. 9, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Љадевски Ивица, а истапува Алжуроски Марјан – Марјанчо.

Се брише Алжуроски Горан, а се запишува Љадевски Ивица, директор без ограничување.

Дејности: 070132.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1611/98. (12239)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4423/97, на регистарска влошка бр. 1-3361-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови „СЕЗАЛ“ ц.о. ул. „Ордан Чопела“ бр. 82, Скопје.

Од претпријатието истапува Огњановски Љубе од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4423/97. (12240)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2376/98, на регистарска влошка бр. 1-26272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието во приватна сопственост за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ЕА-ЕКСКЛУЗИВ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 3/3, Скопје.

Од 7.06.1998 година од претпријатието како основач истапува „ЕУРОБРИЛ ЛИМИТЕД“ – Лондон Велика Британија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2376/98. (12241)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2234/98, на регистарска влошка бр. 1-62277-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач – истапување на Претпријатието за транспорт, промет и услуги „ЕЛЗОНА-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт импорт, ул. 50-та Дивизија, бр. 20, Скопје.

На ден 25.05.1998 година истапила Транспортното трговско претпријатие „ГАЛАКСИЈА“ д.о.о. Скопје, ул. 100 бр. 14, с. Љубин, Претпријатието за промет и услуги „КОСО“ експорт импорт д.о.о. Скопје и Насуф Хот од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2234/98. (12242)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2359/98, на регистарска влошка бр. 1-58666-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице

овластено за застапување на Претпријатието за трговија, угостителство и услуги „СТЕФИ-МОН“ ц.о. експорт-импорт, ул. „Гуро Салај“ број 69, Скопје.

Се брише Стево Јанчевски, а се запишува Тања Јанчевска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2359/98. (12243)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 152/98, на регистарска влошка бр. 3-02002013-000-01, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на Трговското друштво за трговија, производство и услуги „ДЕЛТА 6“ Делта Интернационал Холдинг доел експорт-импорт, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 5, Скопје.

ДЕЛТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ С.А. од Луксембург 8 Авенија Марија Тереза Луксембург.

Зголемување на основната главнина: 3.232.251 ДЕМ во денарска противредност 100.005.800,00 ден.

Паричен влог: 700.00 ДЕМ во ден. противредност. Непаричен влог од 2.532.251 ДЕМ во ден. противредност 78.347.800,00.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 152/98. (12244)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1753/98, на регистарска влошка 1-4459-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатие за транспорт и трговија на големо и мало „БИСТРАКОМЕРЦ“ увоз извоз ц.о. Гостивар, ул. 137 бр.2.

Се брише Селмани Алил, се запишува Селмани Шефкет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1753/98. (11207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1966/98, на регистарска влошка 1-6650-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатие за производство, трговија, транспорт, услуги, угостителство и туризам „СКУДРИЊЕ КОМЕРЦ“ ц.о. експорт-импорт с. Скудриње Ростуше.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет СЕЛИМИ УРФИЈА – директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1966/98. (11208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2291/98 на регистарска влошка 1-58009-0-0-0-го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен трговски промет на претпријатие за трговија, производство и ипедиција „РЕАЛ-2“ д.о.о. експорт импорт Гостивар, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 44-Гостивар.

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски промет ссе проширува со: 25.2, 25.21, 25.23, 25.24, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51 и 55.52.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2291/98. (11209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 119/98, на регистарска влошка 3-02001999-000-01 го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на друштво за производство и промет на големо и мало БРАКА ЕЉЕЗИ ДОО увоз извоз с. Доброште, Тетово.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 030003.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 119/98.

(11211)



Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2280/98 на регистарска влошка 1-43302-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште, основач, проширување на претпријатие за производство, трговија и услуги „ОРИМЕКС“ Д.О.О. увоз извоз с. Цепчишта, Тетово.

Досегашниот назив, седиште, во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „МБА“ Д.О.О. увоз извоз, ул. Панко Брашнаров бр. 16, Скопје.

Пристапува Арсов Мирко, Секуловски, Атанас и Митревски Бранислав, а истапува Сами Алили.

Во внатрешен промет се прошируваат дејностите: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5.

Се брише Сами Алили, директор, а се запишува Арсов Мирко, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2280/98. (11211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 2192/98, на регистарска влошка 1-6715-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширување на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП на претпријатие за услуги и трговија на големо и мало „ДИВАКОМЕРЦ“ Д.О.О. увоз извоз Богданци ул. „Иво Лола Робар“ бр. 15.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТП.

Да се брише Љушев Петар директор без ограничување.

Да се запише Љушев Атанас директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I Скопје, Срег. бр. 2192/98. (11212)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 1105/98 на регистарска влошка 1-49254-0-0-0 го запиша во судскиот регистар проширување на дејност во внатрешен трговски промет на претпријатие за производство, трговија и угостителство „СТАМПИ–КОМЕРЦ“ д.о.о. Куманово, ул. Бранко Богдански Гуцман“ бр.6/298.

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски промет се проширува со: 090160, 090182, 01281.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1105/98. (11214)

### СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 357/96 од 24.06.1998 година, одлучи стечајната постапка над стечајниот должник БИД „МИСИРКОВ“ од Битола поведена со решение на Окружниот стопански суд во Битола Ст. бр. 357/96 од 08.05.1996 година да се заклучи.

Од Основниот суд Битола. (12837)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 233/98 од 30.06.1998 година, над ПП „БОЈАЦИТРАНС“ извоз-увоз од Д. Хисар ул. „Г. Делчев“ бр. 70, со жиро с-ка 40301-601-58578, и со дејност транспорт и ипедиција се отвора стечајна постапка но не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Битола. (12838)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 224/98 од 01.06.1998 година, над ДОО „ТЕКОМТЕКС“ Би-

тола, со седиште на ул. „К. Чолаков“ – 34, жиро с-ка 40300-601-71650, отвори стечајна постапка но не се спроведе, се заклучи.

Од Основниот суд Битола. (12839)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 223/98 од 01.06.1998 година над ТТУП „АДВАДРО ТРАНС“ увоз-извоз с. Обедник Д. Хисар со жиро с-ка 40301-601-61631 отвори стечајна постапка, но не ја спроведе, ја заклучи.

Од Основниот суд Битола. (12840)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 43/97 од 19.05.1998 година ја заклучи стечајната постапка спрема должникот ТП „Центротекстил“ ДОО со ПО Прилеп, отворена со решение Ст. бр. 123/95 на Окружниот стопански суд во Битола од 20.03.1995 година.

Од Основниот суд Прилеп. (12841)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 515/96 од 23.06.1998 година е заклучена стечајната постапка над Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Диоген Компани“ Скопје ул. „Стево Филиповиќ“ бр. 2/54 со жиро с-ка 40120-601-100879.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12551)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 278/96 од 10.06.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП „Полтгреис“ од Кавадарци ул. „Словенска“ бр. 11, со решението Ст. бр. 477/96 од 24.06.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПТП „Евро дрво“ ул. „Илинденска“ бр. 32 Кавадарци.

Од Основниот суд Кавадарци. (12664)

Основниот суд во Кавадарци со решението Ст. бр. 219/96 од 12.06.1998 година, објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПТП „Мак-ан“ ул. „Март“ бр. 48 с. Глишиќ Кавадарци; со решение Ст. бр. 292/96 од 01.07.1998 година објавува сека е заклучена стечајната постапка над стечајниот должник ПУТП „Марветра“ ул. Индустриска“ бр. 20, Кавадарци.

Од Основниот суд Кавадарци. (12665)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст. бр. 31/98 од 07.05.1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППА „Амбалажа“ ул. „Индустриска“ бр. 23 Кавадарци, но истата не се спроведува, поради немање имот на должникот, со решение Ст. бр. 137/98 од 01.07.1998 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПП „Гровани ЗТ“ ул. „Партизанска“ бр. 15, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот.

Од Основниот суд Кавадарци. (12663)

Основниот суд Кавадарци, објавува со решението Ст. бр. 153/98 од 9.07.1998 година отворена стечајна постапка над должникот ПОС „ТИКВЕШ“ од Неготино ул. „Пекарев“ бр. 1.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љупчо Ризов, ул. „Ленинова“ бр. 26, телефон 77-225.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ со пријава во два примероци со до-

кази на адреса ПОС „ТИКВЕШ“, Неготино, за стечаен управник.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиците за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 4.09.1998 година, Кавадарци во 9 часот соба бр. 23 при овој суд.

Од Основниот суд Кавадарци. (12842)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 909/96 од 24.VI.1998 година заклучена е стечајната постапка на МА „ЛАБИН“ ДОО – Скопје, ул. „Варшавска“ бр. 7/3-3 ж.с-ка 40120-601-66232.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12547)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 166/98 од 22.04.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП „БИГМ“ увоз-извоз ДОО од Скопје ул. „Шуто Оризари“ бр. 98 ж.с-ка 40100-601-324851.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање. Рочиците за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.09.1998 година во 10,00 часот, во барака 4 соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (12767)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 671/98 од 29.04.1998 година е отворена постапка за стечај над стечајниот должник ППУ „НИКА 78“ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15 со жиро сметка 40100-601-339172.

За стечаен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиците за испитување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 02.09.1998 година во 11,30 часот во барака бр. 4 соба бр. 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (12766)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 2566/97 од 16.04.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ „МАРТИН-КОМЕРЦ-Е“ експорт-импорт од Скопје, ул. „2“ број 20 ж.с-ка 40110-601-274939.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање. Рочиците за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.09.1998 година во 10,00 часот, во барака 4 соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (12763)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст. бр. 29/96 од 05.12.1997 година стечајната постапка над должникот ЗЗ „КОНЧАНКА“ од Гевгелија е заклучена.

По правосилноста на решението претпријатието ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (12560)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решението Ст. бр. 1/96 од 30.12.1997 година стечајната постапка над должникот ЗЗ „МАРВИНЦИ“ од с. Марвинци – Валандово е заклучена.

По правосилноста на решението, претпријатието ќе се избрише од регистарот на претпријатијата, што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (12559)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст.бр.791/96 од 01.04.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот П „МАРГЕР“ од Скопје, кеј „13-ти Ноември“ бр. 18.

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4, телефон 454-808.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање. Рочиците за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 01.09.1998 година во 8,20 часот соба број 60 во Апелациониот суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12544)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр.380/96 од 24.12.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПДД „ТРИФ-КЕ“ ДОО Скопје, ул. „Јордан Х.Цинот“ бр. 1/1.

За стечаен судија е одредена Стевка Чесноска Танева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Коста Костов од Скопје, ул. „Хо Ши Мин“ бр. 266а, телефон 271-188.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиците за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 10.08.1997 година во 8,40 часот соба број 26 во Апелациониот суд-Скопје. (12632)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 7/98 од 07.07.1998 година, над ПП „Вирмекс“, ул. „Бранко Радичевски“ бр. 9, Битола, со жиро сметка 40300-601-26885 што се води при ЗПП-Битола, дејност трговија, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12660)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.27/97 од 30.06.1998 г. ја одобри Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ЗППЗ „Кооперанти“ - Битола, прифатена од доверителите на рочиштето одржано на 26.06.1998 година во процент од 68,611%, што изнесува повеќе од половината на побарувањата на сите доверители кои имаат право на глас.

Од Основниот суд во Битола. (12661)

Основниот суд во Прилеп ги заклучи стечајните постапки и тоа: со решение Ст.бр.130/98 од 30.07.1998 година према должникот ПП „Хилда“ – Прилеп, ул. „Будимаш“ бр. 18 б; со решение Ст.бр.29/97 од 30.06.1998 година према должникот ПП „Данеми“ – Прилеп, ул. „Гоце Делчев“ зграда Македонија; со решение Ст.бр.159/97 од 3.07.1998 година према ПП „Озирис“ – Прилеп, ул. „А. Македонски“ бр. 2/66.

Од Основниот суд во Прилеп. (12662)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр. 486/97 од 2.02.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „ПАЈОНИЈА ТУРС“ од Тетово, ул. „К.Ј.Питу“ 57.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени, од с.Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 01.10.1998 година во 9,45 часот, соба бр. 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (12663)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 226/98 од 15.06.1998 година отвори стечајна постапка над ПП „ЧАГОР ПРОМ-5“ с. Лопатица Битола ж-ска 40300-601-49243, отвори стечајна постапка но не ја спроведе, ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (12961)

Основниот суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1107/96 од 24.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТТ Маркетинг „ИНТЕРТРАВЕЛ“ од Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 36.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 7.IX.1998 година во 11,00 часот соба број 46 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12912)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 636/98 од 14.VII.1998 година се одобрува присилно порамнување меѓу должникот мешовитото претпријатие за производство и услуги „ЖИЛ-

МА“ експорт импорт Д.О.О. од Скопје, со седиште на ул. „Железничка“ бр. 37-а и жиро сметка бр. 40100-601-204674 и неговите доверители.

Со прифатеното присилно порамнување постигната е согласност меѓу должникот и доверителите за исплата на побарувањето на доверителите што учествувале во постапката, а чии побарувања се оспорени, ако дополнително истите се утврдат.

Стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие „ЖИЛ-МА“ од Скопје, отворена со решение на овој суд. Ст.бр.636/96 од 19.12.1996 година се запира.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12906)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 135/98 од 8.07.1998 година се заклучува ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија и услуги „КОМПОЛЕС“ со седиште на ул. „Бојмија“ бр. 6/47 со жиро сметка 40100-601-53921.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (12764)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 130/98 од 7.07.1998 година заклучена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „Медиа Компани“ увоз-извоз ДОО Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 64, со ж.с-ка 40100-601-324713.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12765)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 144/98 од 5.05.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инженеринг, маркетинг, консалтинг „ЕНИНГ“ д.о. од Скопје, ул. „Никола Русински“ 4/1-13, со жиро сметка 40120-601-75142.

За ликвидационен управник е одреден Душко Тодевски од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.IX.1998 година во 8,20 часот соба број 4 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12763)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 123/98 од 1.07.1998 година е заклучена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „Лабор – Комерц“ експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. „4 Јули“ бр. 20 со жиро сметка 40120-601-118560.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12824)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 96/98 од 9.07.1998 година заклучена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие „Скопласт – Шпед“ Скопје со седиште на ул. „Воин Драшковик“ 66 со ж.с-ка 40100-601-205421.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12899)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 71/98 од 6.07.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПП „ИН-ГРАП“ ДОО Скопје, ул. „ЈНА“ бр. 54-2/15 ж.с-ка. 40100-601-149151.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12903)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 106/98 од 6.VII.1998 година е заклучена ликвидациона постапка над должникот ППУ „ДИ-МАЛ“ ДОО Скопје ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 45-а, ж.с-ка. 40120-601-177193.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12904)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 5/98 од 10.07.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот трг.др. за промет, услуги и градба „Керамика Комерц“ Боби и др. ДОО экспорт-импорт ул. „Новопроектирана“ бб Скопје, со жиро сметка 40100-601-386080.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази најдоцна во рок од 3 месеци од објавата.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према друштвото во ликвидација, најдоцна во рок од 3 месеци од објавата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12989)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 67/98 од 14.VII.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПППУ „ТОП СТРОЈ“ Д.О.О. Скопје бул. „Партизански одреди“ бр. 37/1-1 ж-ска 40100-601-277701.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12988)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 138/98 од 9.VII. 1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПТУ „ДИКИ“ – КОМЕРЦ ДОО – Скопје ул. „Јуриј Гагарин ДОО – Скопје.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12956)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 71/98 од 6.VII.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот ПП „ИН-ГРАП“ ДОО – Скопје ул. „ЈНА“ бр. 54-2/15 ж.ска 40100-601-149151.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12903)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 106/98 од 6.VII.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот ППУ „ДИ-МАЛ“ ДОО-Скопје ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 45-а, ж.ска 40120-601-177193.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12904)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението Л.бр. 96/98 од 9.07.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатието „Скопласт-Шпед“ Скопје со седиште на ул. „Воин Драшковиќ“ бб со ж-ска 40100-601-205421.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.  
Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (12899)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение на Срби и Црногорци во Македонија - градски одбор Скопје". (12757)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение на Срби и Црногорци во Македонија - месни одбор Битола". (12758)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение на Срби и Црногорци во Македонија - Скопје". (12759)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Здружение на Срби и Црногорци во Македонија - месни одбор Куманово". (12760)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Гази Баба - Скопје".

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Кисела Вода - Скопје".

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Центар - Скопје".

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Чаир - Скопје". (13114)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Тетово". (13115)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија Карпош". (13116)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Кичево". (13117)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Гостивар". (13118)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија-Струга". (13119)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Охрид". (13120)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Битола". (13121)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Ресен". (13122)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Прилеп". (13123)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Демир Хисар". (13124)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Титов Велес". (13125)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Кавадарци". (13126)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија Струмица". (13127)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Штип". (13128)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Берово". (13129)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Комитет на ВМРО-Демократска партија - Кочани". (13130)

Правоаголен печат под назив: "Претпријатие за производство и промет "Хемипродукт" експорт - импорт ц. о. - Скопје". (12751)

Тркалезен печат под назив: "Друштво за консалтинг и маркетинг "Фил-Мак" - Димитре д.о.о. е.л. Скопје"

Тркалезен печат под назив: "Интернационал фурнитуре и ВУД АД Кочани, во стечај - 1". (12997)

Тркалезен печат под назив: "Општински сојуз на организациите за физичка култура - Струмица". (13051)

#### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0573494/95, издаден од УВР - Скопје на име Ракиповски Јашар ул. М.Тито бр.32, с.Сарај, Скопје.

Пасош бр. 328875/94, издаден од УВР - Скопје на име Блерант Емини, ул. "О. Кершовани" бр.35, Скопје.

Пасош бр.974444/96, издаден од УВР - Скопје на име Богатин Илков, ул. "Социјалистичка зора" бр. 34/9, Скопје. (12741)

Пасош бр.602384/95, издаден од УВР - Скопје на име Пешевска Валентина, бул. "АВНОЈ" бр.16/1-4, Скопје.

Пасош бр. 0157618/94, издаден од УВР - Скопје на име Пешевски Видан, бул. "АВНОЈ" бр.16/1-4, Скопје.

Пасош бр.0602687, издаден од УВР - Скопје на име Али Бајрам, ул. "Гарсија Лорка" бр 1, Скопје. (12792)

Пасош бр. 747313/95, издаден од УВР - Скопје на име Ајановски Христо, ул. "Т. Хацијанев" бр.10/1-19, Скопје. (12795)

Пасош бр. 0157821/94, издаден од УВР - Скопје на име Исамедин Синани, ул. "Дижонска" бр. 54 а, Скопје.

Пасош бр.1092237, издаден од УВР - Гостивар на име Салихи Шабан, с.Неготино, Гостивар. (12800)

Пасош бр. 0750635/95, издаден од УВР - Скопје на име Симеонова Наташа, бул. "АСНОМ" бр.30/3-1, Скопје. (12803)

Пасош бр.669845, издаден од УВР - Тетово на име Младеноски Драган, ул. "Косовска" бр. 10, Тетово.

Пасош бр. 750824/95, издаден од УВР - Скопје на име Сами Муслиовски, ул. "Клинска леса" бр.3а, Скопје.

Пасош бр.356642/94, издаден од УВР - Скопје на име Костовска Даниела, ул. "В.Комаров" бр.22/2-15, Скопје.

Пасош бр. 478544/94, издаден од УВР - Скопје на име Тодоровиќ Роберт, ул. "Вуковарска" бр.9/1-12, Скопје.

Пасош бр.212843, издаден од УВР - Скопје на име Исмаили Невзат, с. Арачиново, Скопје. (12815)

Пасош бр.057038, издаден од УВР - Скопје на име Зекири Орхан, ул. "Х. Халимиќ" бр.9, Скопје. (12816)

Пасош бр.995378, издаден од УВР - Тетово на име Атанасоски Дејан, с. Д. Седларце, Тетово. (12817)

Пасош бр.064578, издаден од УВР - Тетово на име Атанасоска Бора, с. Д. Седларце, Тетово. (12818)

Пасош бр.995325, издаден од УВР - Тетово на име Атанасоска Диана, с. Д. Седларце, Тетово. (12819)

Пасош бр.064579, издаден од УВР - Тетово на име Атанасоски Мирко, с. Д. Седларце, Тетово. (12820)

Пасош бр.1020994/97, издаден од УВР - Скопје на име Теоѓозов Томе, ул. "Ѓ.Попхристов" бр.3/2-7, Скопје.

Пасош бр.0897229/96, издаден од УВР - Скопје на име Ангеловска Лиле, с. Стојаково, Скопје. (12827)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр.32/98 за пасош бр. 0280915/94, издаден од на име Поповски Давор, ул. "Сливовска" бр.2 б, Скопје, се сторнира.

Пасош бр.0130833/93, издаден од УВР - Скопје на име Димовски Слободан, ул. "Бутелска" бр.3/1, Скопје.

Пасош бр. 354646/94, издаден од УВР - Скопје на име Давид Шукри, ул. "Челопек" бр.5, Скопје. (12831)

Пасош бр.91072/93, издаден од УВР - Гостивар на име Чулези Шукри, ул. "И.Л. Рибар" бр.43, Гостивар.

Пасош бр.91071/93, издаден од УВР - Гостивар на име Чулези Незафет, ул. "И.Л. Рибар" бр.43, Гостивар.

Пасош бр. 722859/95, издаден од УВР - Скопје на име Садики Енис, ул. "Д. Груев" бр.764, Скопје. (12907)

Пасош бр. 674782/95, издаден од УВР - Тетово на име Салиу Фикрете, ул. "Ѓ. Петров" бр.76, Тетово. (12908)

Пасош бр.515941/95, издаден од УВР - Тетово на име Салиу Аријан, ул. "Ѓ. Петров" бр.76, Тетово. (12910)

Пасош бр.0836252, издаден од УВР - Скопје на име Саити Рами, с. Матка, Скопје. (12918)

Пасош бр. 203343, издаден од УВР - Куманово на име Точи Јеру, с. Липково, Куманово. (12927)

Пасош бр.604986/95, издаден од УВР - Скопје на име Јосифовски Горан, ул. "Ц. Кенеди" бр.25/5-1, Скопје.

Пасош бр.554573/95, издаден од УВР - Скопје на име Хоџа Мамер, с. Рашче, Скопје. (12960)

Пасош бр.0445909, издаден од УВР - Скопје на име Колевски Зоран, Скопје. (12990)

Пасош бр.412261, издаден од УВР - Св. Николе на име Иванов Стојанче, с.Ерцелија, Свети Николе.

Пасош бр.0285352/94, издаден од УВР - Скопје на име Најденова Наташа, ул. "Д. Груев" бр.3-6/14, Скопје.

Пасош бр.0812919/95, издаден од УВР - Скопје на име Леонардо Ристовски, ул. "М. Мијалковиќ" бр.15, Скопје. (12993)

Пасош бр.537584/94, издаден од УВР - Скопје на име Божиновски Гоце, Бул. "АВНОЈ" бр. /1-8, Скопје.

Пасош бр. Д0001349 на име Даинм Иљази, Скопје.

Пасош бр. Д0000575 на име Сихана Иљази, Скопје.

Пасош бр. Д0000573 на име Фатљум Иљази, Скопје.

Пасош бр. Д0000574 на име Зана Иљази, Скопје.

Пасош бр. Д0000572 на име Ѓултен Иљази, Скопје.

Пасош бр.697479/95 на име Танушев Марјан, с. Ангелци бр.33, Струмица. (13037)

Пасош бр. 0487020, издаден од УВР - Струмица на име Дрвошанова Елена, с. Моноспитово бр.165-а, Струмица. (13047)

Пасош бр.0514299, издаден од УВР - Тетово на име Дехари Ндерим, с. Цепчиште, Тетово. (13085)

Пасош бр.0513460, издаден од УВР - Тетово на име Дехари Меди, с. Цепчиште, Тетово. (13086)

Пасош бр.0513292, издаден од УВР - Тетово на име Дехари Кадри, с. Цепчиште, Тетово. (13087)

Пасош бр.0513475, издаден од УВР - Тетово на име Дехари Назмије, с. Цепчиште, Тетово. (13088)

Пасош бр.219698/94, издаден од ОВР - Струга на име Будиноски Душан, ул. "Маршал Тито" бр.154, Струга.

Пасош бр.597339/95 на име Билали Аки, ул. "Лубо-тенска" бр.33, Тетово. (13090)

Пасош бр.0245434 на име Ибрахими Бљерим, ул. "Ван Вардарска" бр.2, Тетово. (13091)

Пасош бр.438013, издаден од УВР - Штип на име Алексос Зоранчо, ул. "Добре Радосавлев" бр.27, Штип.

Пасош бр.259676/94, издаден од УВР - Струмица на име Сувариев Илија, ул. "Г.Делчев" бр.79, Струмица.

Пасош бр.384896, издаден од УВР - Штип на име Апостоловски Славе, ул. "Крушевска Република" бр.18, Штип. (13095)

Пасош бр.018574 на име Сулејман Цело, ул. "Даме Груев" бр. 44, Охрид. (13096)

Пасош бр.0370300, издаден од ОВР - Кичево на име Јусуфи Фадил, ул. "Тетовска" бр. 5, Кичево. (13097)

Пасош бр.6689508/95, издаден од ОВР - Винаца на име Јефтимова Марина, ул. "Бел камен" бр.9, Винаца.

Пасош бр.403519 на име Ризвански Цавит, с. Веле-брдо, Гостивар. (13099)

Пасош на име Ивановиќ – Тимовска Сонка, Струмица. (13100)

Пасош бр.69718 на име Салиу Јусуф, ул. "Живко Брајковски" бр.159, Гостивар. (13101)

Пасош бр.227456 на име Мухтари Вазе, ул. "Ч. Филиппоски" бр.238, Гостивар. (13106)

Пасош бр.0297095, издаден од ОВР - Дебар на име Уштеленца Намиќ, ул. "Ц. Уштеленца" бр.13, Дебар.

Пасош бр.0369847, издаден од ОВР - Дебар на име Песјака Бардул, ул. "15 Корпус" бр. 36, Дебар. (13108)

Пасош бр.0570456 на име Јефтомов Панчо, ул. "Диме Атанасов" бр.2, Кавадарци. (13109)

Пасош бр.0468121 на име Росоманска Сашка, ул. "Диме Атанасов" бр.2, Кавадарци. (13110)

Пасош бр.979599, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Стаменковски Бранко, ул. "Илинденска" бр. 21, Крива Паланка. (13132)

Пасош бр. 1044180, издаден од ОВР -м Дебар на име Далиповска Митка, с. Г. Папрадник, Дебар. (13136)

Пасош бр. 0183909 на име Апостоловски Симо, бул. "А.Македонски" бр. 16-2/6, Радовиш. (13137)

Чекови од бр. 1814033 до 1814042, од тековна сметка бр.21303-20, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кировска Иванка, Скопје. (12685)

Чекови бр.2651290,2623018,2623021,2589191 и 1217790, од тековна сметка бр.89511-17, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Наумовска Кировска Виолета, Скопје. (12793)

Чекови од бр. 1885030 до 1885034, од тековна сметка бр.109664-73, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Богоева Тасиќ Валентина, Скопје.

Чек бр.4105495, од тековна сметка бр.41915-40, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Здравеска Аница, Скопје. (12801)

Чекови бр. 3225083, 3225084, 3143412, 3143413, 3110120, 2782509 и 2702068, од тековна сметка бр. 56488-60, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Фуга Џемаил, Скопје. (12806)

Чекови од бр. 3197689 до 3197705, од тековна сметка бр.97410-95, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јурукова Фанија, Скопје. (12814)

Чек бр.4113814, од тековна сметка бр. 383373, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Миодраг Манчиќ, Скопје. (12823)

Чекови од тековна сметка бр.125691-62, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодорова Фанка, Скопје. (12826)

Чекови од бр.3919327 до 3919335, од тековна сметка бр. 15112-66, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Становска Снежана, Скопје. (12829)

Чекови бр. 2720549, 2720552 и 2720553, од тековна сметка бр. 9060017, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Серафимовски Стојан, Скопје.

Чекови од бр.2794827 до 2794833 и 2794825, од тековна сметка бр.103789/39 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Весна Мирчевски, Скопје.

Чекови од бр.3922802 до 3922812,3438136 и 2971328, од тековна сметка бр. 71097-17, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Георгиевска Даница, Скопје. (12955)

Чек бр.0110003133307, од тековна сметка бр.3603501, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Дерибабова Мариќа, Скопје. (12957)

Чекови бр. 01956478, 01956479, 02097519 и 02097520, од тековна сметка бр.130010338.55, издадени од Комерцијално-инвестициона банка - Куманово на име Денковска Милица ул. "Миле Кипра" бр.53, Куманово.

Чек бр. 2953060, од тековна сметка бр.11074/01, издаден од Охридска банка а.д. - Охрид на име Спироски Јованчо, ул. "Галичица" бр. 43, Охрид. (13049)

Чекови од бр. 2820329 до 2820330, од тековна сметка бр.3031/18, издадени од Охридска банка а.д. - Охрид на име Лазески Раде ул. "Васил, Стѣфоски" бр. 72, Охрид.

Чекови од бр. 16529176 до 16529185; од бр. 16408786 до 6408795, 15993391, од бр.15993394 до 15993396 и бројот 708, од тековна сметка бр.36622-18, издадени од Стопанска банка а.д.- Скопје на име Борче Насковски, ул. "Ресенска" бр.6-3/8, Скопје. (13103)

Чекови од бр. 17122418 до 17122432 од тековна сметка бр. 48008-19, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ирена Тодоровска, ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 17/2/21, Скопје. (13135)

Работна книшка на име Петровска Јасмина, Скопје.

Работна книшка на име Цветковски Сашо, Скопје.

Работна книшка на име Весели Рамуш, Скопје.

Работна книшка на име Танева Љиљана, Скопје.

Работна книшка на име Славкова Билјана, Скопје.

Работна книшка на име Шостер Маријан, Скопје.

Работна книшка на име Манојловиќ Александар, Скопје. (12902)

Работна книшка на име Серафимовски Драган, Дебар

Работна книшка на име Мамудије Мустафа, Скопје.

Работна книшка на име Анастасова Анета, Скопје.

Работна книшка на име Зејнели Исмаил, Скопје.

Работна книшка на име Чкаловски Славе, Скопје.

Работна книшка на име Сафија Цамиќ, Скопје.

Работна книшка на име Тасевски Трајан, Скопје.

Работна книшка на име Грујоски Зоран, Скопје.

Работна книшка на име Назифоска Нафие, с. Црни-лиште, Прилеп. (13055)

Работна книшка на име Ристески Тони, Прилеп.

Работна книшка на име Османоски Мустафа, с. Дебреше, Прилеп. (13060)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Петковски Игор, Скопје. (12943)

Чековна картичка бр.80710-1258-61 и чекови бр. 154931, 154932, 254934, 254935 и од бр. 323151 до 323153 издадени од Кредитна банка - Битола на име Илијевски Томислав, ул. "Мирка Гинова" бр.15/53, Битола.

Чековна картичка бр.8690/01, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Стамен Костадинов, Штип. (13104)

Свидетелства за I, II и III, издадени од ДСУ "Цар Самоил" - Ресен на име Божиновски Кирче, Ресен.

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп на име Коруноски Емил, ул. "К. Охридски" бр.2/13, Прилеп. (13053)

Свидетелства за VI, VII и VIII одделение, издадени од ОУ "Кочо Рацин" - Прилеп на име Ѓорѓиевски Бојанчо, ул. "Б.Талески" бр. 68, Прилеп. (13054)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Вечерно училиште - Прилеп на име Илиески Петре, ул. "Пиринска" бр.107, Прилеп. (13059)

Свидетелства од I до IV година и диплома, издадени од Тех.Учил. "Наце Буѓони" - Куманово на име Митровски Горан, ул. "М.Горки" бр. 6, Куманово. (13062)

Свидетелства од I до IV одделение на име Мицевска Анета, Берово. (13063)

Свидетелства за VIII одделение на име Симоновски Драган, с. Митрашинци, Берово. (13064)

Свидетелство за V одделение на име Костевски Васе, Берово. (13065)

Свидетелство за V и VI одделение на име Моразовиќ Илија, ул. "Белградска" бр. 18, Берово. (13066)

Свидетелство на име Кантурска Емел, Берово. (13067)

Свидетелство за VIII одделение на име Дракалка Е. Весна, Берово. (13068)

Свидетелство за VI одделение на име Богатински Александар, Берово. (13069)

Свидетелство на име Алимановски Шериф, Берово.

Свидетелства за V и VI одделение на име Дибрамова Бариша, Берово. (13071)

Свидетелство на име Велковска Елена, Берово.

Свидетелство за VI одделение на име Цингарска Биљана, Берово. (13073)

Свидетелство на име Начевска Верица, ул. "Страшо Пинџур" бр. 29, Берово. (13074)

Свидетелство на име Богатиновски Васко, с. Ратеве Берово. (13075)

Свидетелство на име Илиевски Илија, с. Двориште, Берово. (13076)

Свидетелство на име Марковска Натка, с. Смојмирово, Берово. (13077)

Свидетелство за VIII одделение на име Трошанска Добрила, с. Смојмирово, Берово. (13078)

Свидетелство за VIII одделение на име Казандиска Јасмина, с. Митрашинци, Берово. (13079)

Свидетелства за V и VII одделение, издадени од ПОУ "Рајко Жинзифов" - с. Д. Оризари на име Ибрахимовиќ Елвир, с. Г. Оризари, Велес. (13080)

Свидетелства за I и II година, издадени од ЕТУЦ "Кузман Јосифовски-Питу" - Прилеп на име Анета Милошеска, Точила 3 Ф 2 4/11, Прилеп. (13081)

Свидетелство за V одделение, издадени од ОУ "Климент Охридски" - Прилеп на име Мирческа Марина, ул. "Маркова" бр. 72, Прилеп. (13082)

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ "Климент Охридски" - Прилеп на име Ѓорѓиоска Елена, ул. "Ленин" бр. 83 б, Прилеп. (13083)

Свидетелства за V, VI и VII одделение, издадени од ОУ "Пецо Даскалот" - с. Долнени на име Јакимовски Васко, с. Сенокос, Прилеп. (13084)

Свидетелство за завршено средно образование, издадено од УСО "Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Алексовски Владе, с. Киселица, Крива Паланка.

Ученичка книшка, издадена од ТУ "Наце Буѓони" - Куманово на име Спасовски Далибор, Куманово.

Индекс бр. 41098, издаден од Економски факултет - Скопје на име Митев Влатко, Скопје. (12684)

Индекс бр. 3651, издаден од Природно Математички Факултет - Скопје на име Зафировска Биљана, Скопје. (12832)

Штедна книшка бр. 105111 87, издадена од Пелагониска банка - Прилеп на име Димески Димитрока, ул. "Ладо Лапецот" бр. 40, Прилеп. (13058)

Чек бр. 02172240 од тековна сметка бр. 14097-52, издадени од Комерцијално инвестициона банка - Куманово на име Цветковиќ Ацо, ул. "Јоско Илиевски" бр. 4, Куманово. (13057)

Чекови од бр. 17663259 до 17663263, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Методија Петрушевски, Скопје. (13102)

Чекови од бр. 1127291 до 1127295, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Јелена Јосимовска, ул. "И.Л.Рибар" бр. 175, Штип.

Решение уп. бр. 12-3817, издаден од С. О. Центар - Скопје на име, Трајко Кежајовски, Скопје. (12799)

Пасош бр. 79311, издаден од ОВР - Кичево на име Мирсада Зејноска, с. Лисичани, Кичево. (13145)

## ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, З.З. „Љуботен“ с. Вратница – Тетово

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на ден 29.06.1998 година донесе одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште.

Земјоделската задруга не подлежи на трансформација според Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, бидејќи во задругата нема вложено ниту е даден на управување општествен капитал.

Со содржината на одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на задругата која се наоѓа во с. Вратница – Тетово во време од 9,00 до 12,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „V&V СОФТВЕР“ ДОО експорт-импорт – Скопје

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Партизански одред“ бр. 4-1/8 во време од 08.00 до 14.00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „30 Јули“ - Куманово

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.



Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Ноември“ бб, Куманово во време од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „Илинден“ – Делчево

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието и претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М.М. Брицо“ бр. 6 Делчево во време од 8 до 15 часот.

(12905)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД АК „Тиквеш“ – експорт-импорт Ц.О. Кавадарци

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „29-ти Ноември“ бр. 5 во време од 7.00 до 14.00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Агрокомбинат „Лозар“ АД – Велес

### ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го земаат управувањето на претпријатието, како основен модел и како законски задолжителен модел – претварање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Скопски пат“ б.б. во време од 7.00 до 15.00 часот.

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје

### Објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-35/98  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА  
АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА НА ЦЕВКОВОДОТ  
ПОД ПРИТИСОК НА ХЦ „ВРУТОК“ I ОД ВНА-  
ТРЕШНА СТРАНА НА 1/3 ОД ДОЛЖИНАТА, СО  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

#### 1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-35/98, е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изведба на антикорозивна заштита на цевководот под притисок на ХЦ „Вруток“ I од внатрешна страна на 1/3 од должината.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки.

#### 2. Тендерска документација

2.1. Тендерската документација, Предмер на количини на работите предвидени со елаборатот за санација на цевководот, со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар, секој работен ден од 08-14 часот, во Градежна служба. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат на тел. 042-61-226.

2.2. Тендерската документација, елаборатот за заштита на цевководот, набавувачот на јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар во Градежна служба, на ул. „Браќа Ѓиноски“ бр. 42 Гостивар, секој работен ден од 8 до 14 часот, во времето на траење на јавниот повик.

#### 3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот – изведувачот на санационите работи и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, предмерот, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет објект цевковод, изразен во ДЕМ.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање: компензација, вирмански.

3.4. Понудувачот е должен да даде Понуда за целокупниот обем на набавката даден во предмерот.

3.5. Понудувачот е должен во понудата да ги запази техничките карактеристики предвидени со проектот за санација и предмерот на работата, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на санацијата и тоа од 01.09.98 до 30.09.98 год.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. Доставување на документација

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.



Доказните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот и тоа:

4.2.1. Список на извршени ваков вид на санација во последните три години со износите, датумите и примачите.

4.2.2. Опис на технички средства и алат за ваков вид на санација.

4.2.3. Посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитет.

4.2.4. Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитет, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

**5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот)**

5.1. Цена од 40-60 бодови.

5.2. Начин на плаќање од 20-40 бодови.

5.3. Гаранција на квалитет од 20-40 бодови.

5.4. Рок на изведување на санацијата од 10-20 бодови.

**6. Начин и рок на доставување на понудата.**

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ – Гостивар (Комисија за јавни набавки) ул. „Браќа Ѓиновски“ бр. 42 – 91230, Гостивар.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.08.98 год. во 14 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „ТИТО“ ул. „Браќа Ѓиновски“ бр. 42 – Гостивар, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје

## ОБЈАВУВА

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-34/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА НА ТОЉАНСКИ ТУНЕЛ ВО ХЦ „ТИТО“ ГОСТИВАР, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### 1. Општи одредби

1.1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-34/98, е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9 Скопје.

1.2 Предмет на набавката е прибирање понуди за

санациони работи за водонепропустност на бетонската облога од Тољански тунел во должина од 3 км. (од сифон Дуф до Водостан на ХЦ „Вруток“).

1.3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки.

#### 2. Тендерска документација

2.1 Тендерската документација, предмер на количини на работите предвидени со проектот за санација на тунелот, со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЕЦ „ТИТО“ Гостивар, секој работен ден од 08-14 часот во Градежна служба. Дополнителни информации понудувачите може да добијат на тел. 042/61-226.

2.2 Тендерската документација, проектот за заштита и санација на Тољански тунел, набавувачот на јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЦ „ТИТО“ Гостивар, во Градежна служба, на ул. „Браќа Ѓиновски“ бр. 42 Гостивар секој работен ден од 08<sup>00</sup> до 14<sup>00</sup> часот во времето на траење на јавниот повик.

#### 3. Содржина на понудата

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот-изведувачот на санационите работи и евентуалните подизведувачи.

3.2 Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, предмерот, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно со чл. 54, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство) на паритет објект Тољански тунел изразен во ДЕМ.

3.3 Понудата треба да ги содржи начинот на плаќање: компензација, вирмански.

3.4 Понудувачот е должен да даде понуда за целокупниот обем на набавката даден во предмерот.

3.5 Понудувачот е должен во понудата да ги запазат и техничките карактеристики предвидени со проектот за санација и предмерот на работата, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.6 Понудата треба да го содржи рокот на извршување на санацијата и тоа од 01.09.98 г. до 30.09.98 г.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8 Понудите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. Доставување на документација

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот и тоа:

4.2.1 Список на извршени ваков вид на санација во последните три години со износите, датумите и примачите.

4.2.2 Опис на технички средства и алат за ваков вид на санација.

4.2.3 Посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитет.

4. 2. 4 Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитет, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.
4. 3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
4. 4 Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29, став 2 од Законот за јавни набавки.
5. **Критериум за избор на најповолен понудувач** (согласно член 25 од Законот)
  5. 1 Цена од 40-60 бодови
  5. 2 Начин на плаќање од 20-40 бодови.
  5. 3 Гаранција на квалитет од 20-40 бодови.
  5. 4 Рок на изведување на санацијата од 10-20 бодови.
6. **Начин и рок на доставување на понудата**
  6. 1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот.
  6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
  6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
  6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:  
  
ЈП „Електростопанство на Македонија“  
Подружница ХЕЦ „Тито“ Гостивар  
(Комисија за јавни набавки)  
ул. „Браќа Гиноски“ бр. 42  
91230-ГОСТИВАР
  6. 5 Отворање на понудите ќе се изврши на 04.08.1998 год, во 10<sup>00</sup> часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „Тито“, ул. „Браќа Гиноски“ бр. 42 Гостивар, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
  6. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје

## ОБЈАВУВА

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-36/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЦЕЛОСНА ВОДОНЕПРОПУСТНОСТ НА ВОДНА КОМОРА ВО ХЦ „РАВЕН“

#### 1. Општи одредби

1. 1 Набавувачот на јавниот повик бр. 01-36/98, е ЈП „Електростопанство на Македонија“ со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9 Скопје.
1. 2 Предмет на набавката е прибирање понуди за изведба на градежни работи за обезбедување на целосна водонепропустност на Водна комора во ХЦ „Равен“.

1. 3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со правно учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1. 4 Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки.

#### 2. Тендерска документација

2. 1 Тендерската документација, Предмиср на количини на работите предвидени со елаборатот за санација на комората, со одреден тип на фолија на вградување, со која располага набавувачот, заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЦ „Тито“ Гостивар, секој работен ден од 08<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> часот во Градежна служба. Дополнителни информации понудувачите може да добијат на тел. 042/61-226.
2. 2 Тендерската документација, елаборатот за изведбата на работите на Водна комора, набавувачот на јавниот повик им ја става на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Подружница ХЦ „Тито“ Гостивар, во Градежна служба, на ул. „Браќа Гиноски“ бр. 42 Гостивар секој работен ден од 08<sup>00</sup> до 14<sup>00</sup> часот во времето на траење на јавниот повик.

#### 3. Содржина на понудата

3. 1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот-изведувачот на градежните работи и евентуалните подизведувачи.
3. 2 Понудата да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, предмерот, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно чл. 54, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство) на паритет објект Водна комора во ХЦ „Равен“, изразен во ДЕМ.
3. 3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање: компензација, вирмански.
3. 4 Понудувачот е должен да даде понуда за целокупниот обем на набавката даден во предмерот.
3. 5 Понудувачот е должен во понудата да ги запази и техничките карактеристики предвидени со елаборатот и предмерот на работата, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.
3. 6 Понудата треба да го содржи рокот на извршување на работите и тоа од 01.09.98 г. до 30.09.98 г.
3. 7. Понудата треба да има рок на важност.
3. 8 Понудите од странски понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. Доставување на документација

4. 1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот. Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.
4. 2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност согласно член 23 од Законот и:
  4. 2. 1 Список на извршени ваков вид на работи во последните три години со износите, датумите и примачите.
  4. 2. 2 Опис на технички средства и алат за ваков вид на работа.
  4. 2. 3 Посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитет.
  4. 2. 4 Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитет, со кој се поврзува сообразноста

со дадените спецификации или стандарди за набавките.

4. 3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4. 4 Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29, став 2 од Законот за јавни набавки.

#### 5. Критериум за избор на најповолен понудувач ( согласно член 25 од Законот)

5. 1 Цена од 40-60 бодови

5. 2 Начин на плаќање од 20-40 бодови.

5. 3 Гаранција на квалитет од 20-40 бодови.

5. 4 Рок на изведување на работата од 10-20 бодови.

#### 6. Начин и рок на доставување на понудата

6. 1 Понудата се доставува согласно Член 52, 53 и 54 од Законот

6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“

Подружница ХЕЦ „Тито“ Гостивар

(Комисија за јавни набавки)

ул. „Браќа Гиноси“ бр. 42

91230-ГОСТИВАР

6. 5 Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.08.98 год, во 12<sup>00</sup> часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Подружница ХЕЦ „Тито“, ул. „Браќа Гиноси“ бр. 42 Гостивар, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6. 6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ

објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-33/98

**ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ РЕМОНТНИ АКТИВНОСТИ ВО ПОДРУЖНИЦАТА РЕК „ОСЛОМЕЈ“ – ОСЛОМЕЈ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-33/98, е ЈП ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1. 2 Предмет на набавката е прибирање понуди за:

1.2.1 Ремонтни активности во ТЕЦ „Осломеј“ – Осломеј

1.2.1.1 Ремонтни работи во машинска сала и помошни објекти,

1.2.1.2 Ремонтни работи во котел,

1.2.1.3 Ремонтни работи на допрема на јаглен и помошни објекти,

1.2.1.4 Ремонтни работи од електроодржување,

1.2.1.5 Ремонтни работи од градежно одржување.

1.2.2 Ремонтни активности во Рудник „Осломеј“ – Осломеј

1.2.2.1 Ремонтни работи на јаглен систем (багери, самоодни ленти, транспортни ленти и дробилнична постројка),

1.2.2.2. Браварски работи,

1.2.2.3 Заварувачки работи,

1.2.2.4 Електричарски работи,

1.2.2.5 Технолошко чистење.

1. 3 Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4 Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1 Тендерската документација со која располага набавувачот заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ТЕЦ „Осломеј“ – Осломеј, и Рудник „Осломеј“ – Осломеј, при што дополнителни информации можат да се добијат на тел. 095-36-960 за ТЕЦ „Осломеј“ – Осломеј, и на тел. 095-36-927 за Рудник „Осломеј“ – Осломеј, кај техничките раководители.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1 Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот изведувачот на ремонтните активности и евентуалните подизведувачи.

3.2 Понудата да ги содржи сите единични и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, изразени во час, килограм, м, м<sup>3</sup>, и други мерни единици, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54, став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет РЕК „Осломеј“ – Осломеј, изразена во ДЕМ.

3.3 Понудата треба да го содржи начинот на плаќање (готовинско, компензационо, одложено плаќање).

3.4 Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката од точка 1. 2 или одредени делови од истата.

3.5 Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката (техничките спецификации), при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.6 Понудата треба да го содржи рокот на извршување на ремонтните активности.

3.7 Понудата треба да има рок на важност.

3.8 Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2 Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот, како и други докази – потврди, и тоа:

4.2.1 Докази за техничка способност

– Список на извршени услуги од ваков вид во последните три години во износите, датумите и приемачите.

– Опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитет и истражувачки работи.

– Посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот.

– Сертификат од надлежна институција за контрола на квалитет.

– Список на извршители со квалификациона структура според карактерот на ремонтните работи за ваков вид на објекти со соодветно искуство во работата.

– Сите потребни средства и алат за работа.

– Потребни важечки атести за заварување, работа на висина и други сертификати за поедини специјалности во зависност од карактерот на работата.

4.2.2 Дополнителни услови кои понудувачот треба да ги исполни

– Превозот на работниците до работно место и назад го обезбедува понудувачот.

– Трошоците за исхрана, сместување на работниците паѓаат на товар на понудувачот.

– Ситен потрошен материјал (разредувачи, средство за одматување, пуцвал др.) ги обезбедува понудувачот.

– Потрошен материјал за заварување (електроди и гасови) ги обезбедува понудувачот, со исклучок на специјалните електроди што е обврска на Набавувачот.

– Специјален алат обезбедува Набавувачот и истиот се дефинира по договарање.

– Работењето ќе се врши 12 часа непрекинато, во работни и неработни денови, вклучувајќи и празници, а по потреба и 24 часа.

– Добавувачот назначува раководител на објектот со 6-ти или 7-ми степен на стручна подготовка, со потребно работно искуство.

Распоредот на времето на работа, како и бројот на извршители се дефинира спрема соодветните рокови за завршување на ремонтните работи.

Воведувањето во работа на Добавувачот го врши Набавувачот, записнички со извршена дефектажа и утврдување на обемот на работа.

Добавувачот нема право за договорениот обем на работа да ангажира друг субјект без согласност на Набавувачот.

4.3 Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4 Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5 Понудувачот треба да даде гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Критериум за избор на најповолен понудувач е според член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, и тоа:

- Цена на чинење ..... 40 бода
- Технички квалитет ..... 35 бода
- Рок на извршување на работи ..... 10 бода
- Начин на плаќање ..... 5 бода
- Постремонен сервис ..... 5 бода
- Техничка помош ..... 5 бода

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6. 1 Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6. 2 Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. 3 Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6. 4 Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“  
Подружница РЕК „Осломеј“ – Осломеј  
(Комисија за јавни набавки за Подружница РЕК „Осломеј“) – Кичево

6. 5 Отворање на понудите ќе се изврши на 4.08.1998 година, во 12 часот, во просториите на РЕК ОСЛОМЕЈ – КИЧЕВО, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6. 6 Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат:

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

објавува

## О Г Л А С ЗА ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА: Моторни возила, марка „Лада Нива“ 1,7

Количина: 19 (деветнаесет)

## 2. РОК И МЕСТО НА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА:

Рок: Набавката да се изврши најмногу во рок од 10 (десет) дена по склучувањето на договорот.

Место: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Скопје.

## 3. ПОСЕБНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОЗИЛАТА:

Возилата да се со сиво-маслинеста боја и со „зимски“ гуми.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

– Најниска цена по возило (цена без данок на промет и царина),

– Најкратко време на испорака,

– Најповолни услови на плаќање

– Најповолни услови за сервисирање на возилата и обезбедување со резервни делови

5. Секој понудувач да достави Гаранција за економска и финансиска состојба и техничка способност на понудувачот за извршување на предлогот на понудата

6. Плаќањето ќе се врши во денари на жиро сметка на понудувачот

7. Јавното отворање на понудите ќе се изврши вториот ден по завршувањето на рокот за доставување на понуди.

8. Понудите се примаат во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ и весникот „Нова Македонија“.

9. Понудите да се доставуваат на следната адреса:

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

Ул. „Ленинова“ број 2 – Скопје

**Министерство за земјоделство,  
шумарство и водостопанство**

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98) Министерството за внатрешни работи на Република Македонија објавува

**ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/98  
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ВРЗ ОСНОВА НА ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК**

**1. Име и адреса на набавувачот:**

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија ул. „Димче Мирчев“ 66, 91000 Скопје, Р. Македонија

**2. Предмет и количество на набавката е:**

Набавка на компјутерска опрема-дискови единици и контролер според следнава спецификација:

**RAMAC Virtual Array 2 Turbo (RVA)** количина 1  
 – 160 GB storage capacity (up to 720 GB)  
 – RAID 6 architecture  
 – Built-in compression and compaction  
 – Virtual disk architecture with up to 256 volumes in 3380 or 3390 format (IBM 3380 and 3390 format emulation)  
 – 1GB cache (up to 4 GB)  
 – self-tuning subsystem  
 – compact single-frame subsystem  
 – Hot Spare HDAs  
 – Up to 8 concurrent transfers to host  
 – Media Data Rate 10.2 MB/s to 15.4. MB/s  
 – 8 ESCON ports for connectivity to the IBM 9221 system

**ESCON shannel adapter for IBM 9221 Enterprise Server** количина 1

**3. Видот и квалитетот на опремата** треба да одговара на стандардите на квалитет и безбедност за опрема која опслужува Информационен Систем на Министерство за внатрешни работи

**4. Понудите да содржат:**

- Цена изразена во САД Долари, без царина и данок
- Услови на плаќање
- 30% од вредноста до 30.XI 1998 г.
- 30% од вредноста до 31.V 1999 г.
- 40% од вредноста до 30.IX 1999 г.
- Рок на испорака на опремата
- Рок на важност на понудата
- Детални технички карактеристики на опремата
- Дефиниран гарантен рок и информација за расположивост на сервис за техничко одржување на опремата после истекот на гарантниот рок
- Профил на понудувачот: Стручно-технички квалификации, компетентност, организираност, сервисна служба, авторизација за продажба и сервисирање на ваков вид опрема
- Тендерска документација според Законот за јавни набавки
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот

**5. Критериуми за избор на најповолен понудувач:**

- технички квалитет
- функционални карактеристики

- ниво за безбедност на функционирање и заштита
- постопродажни сервиси и расположивост на техничка поддршка
- начин на плаќање
- цена

**6. Доставување на понудите**

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 29.07.1998 година, во 10 часот.

**7. Завршни одредби**

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавен во „Службен весник на РМ“ број 26/98.

Информации можат да се добијат на телефон 112-141 и 111-139.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4  
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА  
НА ОПРЕМА ЗА ОСНОВНИТЕ И ЈАВНИТЕ  
СРЕДНИ УЧИЛИШТА**

**1. ОПШТИ УСЛОВИ**

**1.1. НАБАВУВАЧ:** Министерство за образование и физичка култура, ул. „Велько Влаховиќ“ 66 – Скопје.

**1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА:** Опрема за основните и јавните средни училишта.

**1.3. ВИД И КОЛИЧИНА:**

– За потребите на основните училишта:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Ученичка клупа (130×50×76)      | 1880 парчиња  |
| 2. Ученичка столица                | 3760 парчиња  |
| 3. Наставничка катедра (130×60×76) | 10 парчиња    |
| 4. Наставничка столица             | 10 парчиња    |
| 5. Плотни за клупи                 | 454 парчиња   |
| 6. Седишта за столчиња             | 10689 парчиња |
| 7. Наслони за столчиња             | 10844 парчиња |

– За потребите на јавните средни училишта:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Ученичка клупа (130×50×76) | 187 парчиња |
| 2. Ученичка столица           | 374 парчиња |
| 3. Плотни за клупи            | 126 парчиња |
| 4. Седишта за столчиња        | 140 парчиња |
| 5. Наслони за столчиња        | 140 парчиња |

**1.4. КВАЛИТЕТ:** Опремата треба да биде изработена согласно постојните стандарди и нормативи за опрема.

**1.5. Повикот е јавен отворен и анонимен.**

**1.6. Право на учество имаат сите правни и физички лица чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија.**

**2. РОКОВИ**

**2.1. Краен рок за испорака на опремата е 15.09.1998 година.**

**2.2. Рок на важност на понудата:** 30 дена од денот на отворање на понудите.

**2.3. Рок на поднесување на понудите:** 15 дена од објавувањето на Отворениот повик.

### 3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Преглед на опрема со технички карактеристики и преглед за дистрибуција на опремата по училишта.

3.2. Тендер документацијата може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура на ул. „Пролет“ бр. 1, соба 3 и 4 со одреден надоместок.

### 4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да содржи единечни цени по парче и вкупна цена на опремата.

4.2. Во цената да се пресметани транспортот, данок, истовар и други зависни трошоци.

### 5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9, Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отварање на понудите.

5.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „не отворај“ како и бројот на Отворениот повик, во средината на пликот да биде назначена адресата на Министерството за образование и физичка култура.

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација:

5.4.1. Документ за бонитет и документ со кој понудувачот потврдува дека ги има измирено сите обврски спрема државата во изминатиот шестмесечен период. Се доставува оригинален документ издаден во тековниот месец (или заверена фотокопија) од ЗПП на Република Македонија.

### 6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршено во 10,00 часот на 04.08.1998 година во просториите на УСО „Раде Јовчевски Корчагин“ Скопје.

### 7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на Отворениот повик, нема да бидат разгледувани.

7.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 232-978.

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура објавува

### ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО И МАЗУТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОД ДЕЛНОСТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЈАВНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНИЧКИОТ И СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

#### I.- ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Екстра лесно масло за горење (ЕЛ) и мазут.

1.3. Квалитет: Квалитетот на екстра лесното масло за горење и мазут да одговара на Правилникот за квалитет на маслата за горење („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 47/83 и „Сл. весник на РМ“ бр. 81/93).

1.4. Количество: 8.628.966 литри масло и 53.700 литри мазут од кои за:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| – Основното образование:          |                 |
| – масло                           | 5.598.800 литри |
| – Јавно средно образование:       |                 |
| – масло                           | 2.375.916 литри |
| – мазут                           | 29.700 литри    |
| – Ученички и студентски стандард: |                 |
| – масло                           | 654.250 литри   |
| – мазут                           | 24.000 литри    |

1.5. Начин на плаќање: доколку се бара аванс (максимум 30%), продавачот обезбедува банкарска гаранција во висина на бараниот аванс.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.7. Право на учество имаат сите правни лица регистрирани за ваков вид дејност чие седиште е во Република Македонија.

### II. РОКОВИ

2.1. Рок на важност на понудата: 20 дена од денот на отворање на понудите.

2.2. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик.

2.3. Рок на испорака на горивото: сукцесивно по динамика и количини определени од Министерството.

### III. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерска документација – преглед на корисници, може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул. „Пролет“ бр. 1- Скопје, соба бр. 3 и 4, со одреден надоместок.

### IV. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да ја содржи: цената по 1 литар масло односно мазут со пресметан данок, акцизи, зависни трошоци, транспорт до крајните корисници и истовар.

4.2. Цените да бидат искажани во денари.

4.3. Начин на плаќање.

4.4. Понудувачот може да достави понуда за испорака на најмалку една општина наведена во тендерската документација.

### V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

5.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје, или со предавање на Комисијата на Министерството на самото место на денот и часот на јавното отворање.

5.3. Понудата се доставува во запечатен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол, треба да биде назначено „Не отворај“, како и бројот на јавниот повик, во средината на ковертот да биде назначена адресата на Министерството за образование и физичка култура.

5.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација.

5.4.1. Документ за бонитет и документ со кој понудувачот потврдува дека ги измирил сите обврски спрема државата во изминатиот шестмесечен период. Се доставува оригинален документ издаден во тековниот месец (или заверена фотокопија).

5.4.2. Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка (заверена од надлежен орган) и доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејноста.

5.4.3. Референц-листа за досега извршени работи од ваков вид.

5.4.4. Понудувачот е должен со понудата да приложи доказ за техничка согласност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

## VI. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластените претставници на понудувачите ќе биде извршено на 30.07.1998 година, во 10 часот, во просториите на Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин“ – Скопје.

## VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да бидат разгледани.

7.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон: 232-978.

Врз основа на член 14 и член 18 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за образование и физичка култура објавува

### ЈАВЕН ПОВИК БР. 2 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ОГРЕВНО ДРВО И ЈАГЛЕН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА И ДРЖАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### 1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Набавувач: Министерство за образование и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје

1.2. Предмет на набавката: огревно дрво и јаглен за потребите на основните училишта и државните средни училишта.

1.3. Вид: Дабово или буково огревно дрво и јаглен – лигнит.

1.4. Количина: 31.867 кубни метри односно 45.484 просторни метри огревно дрво и 1.390 тони јаглен.

1.5. Квалитет:

1.5.1. Огревно дрво прва (I) класа,

1.5.2. Јаглен лигнит со гранулација од 80 до 160 мм.

1.6. Цена: Единствена цена за една општина по просторен и кубен метар (задолжително да се дадат двете цени) за огревно дрво, а цена по тон за јагленот. Во понудената цена треба да се содржани трошоците за превоз, манипулативни трошоци, истовар, данок и други трошоци. Понудената цена да биде дадена во денари.

1.7. Обем на понудата: Истата да се однесува за сите училишта во една или повеќе општини.

1.8. Место на испорака: Училишен двор.

1.9. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.10. Право на учество имаат сите правни и физички

лица чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија и кои се регистрирани за овој вид дејност.

#### 2. РОКОВИ

2.1. Краен рок за испорака на нарачката е 30.09.1998 година.

2.2. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на отворање на понудата.

2.3. Рок на поднесување на понудите: 15 дена од објавувањето на јавниот повик.

#### 3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Прегледи за дистрибуција на нарачката по училишта.

3.2. Тендер документацијата може да се подигне во Министерството за образование и физичка култура, ул. „Пролет“ бр. 1 – Скопје, соба бр. 4 со одреден надоместок.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта, со предавање во архивата на Министерството за образование и физичка култура на ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 9 – Скопје, или со предавање на Комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено „Не отворај“ како и бројот на јавниот повик, во средината на пликот да биде назначената адреса на Министерството за образование и физичка култура.

4.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават и следната придружна документација.

4.4.1. Документи за бонитет и документ со кој понудувачот потврдува дека се измирили сите обврски спрема државата во изминатиот шестмесечен период. Се доставува оригинален документ издаден во тековниот месец (или заверена фотокопија) од ЗПП на Република Македонија.

4.4.2. Изјава дека против субјектот не е поведена стечајна постапка (заверена од надлежен орган) и доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност.

4.5. Понудувачот е должен со понудата да приложи доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

#### 5. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници од понудувачите ќе биде извршено во 10.00 часот на 29.07.1998 година во просториите на УСО „Раде Јовчевски – Корчагин“ – Скопје.

#### 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на јавниот повик, нема да бидат разгледани.

6.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 232-978



## ОБЈАВА

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

**КОЕФИЦИЕНТИТЕ  
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 1998 ГОДИНА**

1. Месечниот коефициент на движењето на цените на производителите на индустриски производи во јуни 1998 година во однос на мај 1998 година е – 0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е – 0.010.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јуни 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0.068.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јуни 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е – 0.024.

В.д. директор,  
Дончо Герасимовски, с.р.

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                       | Страна |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1010. Одлука за помилување на осудени лица . . .                                                                                                                                                                      | 1905   |
| 1011. Одлука за именување членови на Посебната комисија за изготвување предлог за именување на индивидуален работоводен орган на Вишата земјоделска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола . . . . . | 1905   |
| 1012. Одлука за определување на опрема, материјали и услуги од одбранбен и безбедносен карактер . . . . .                                                                                                             | 1905   |
| 1013. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги . . . . .                                                                                                                                   | 1906   |
| 1014. Одлука за определување највисоки цени на ППТ услуги . . . . .                                                                                                                                                   | 1906   |
| 1015. Одлука за определување највисоки цени на одделни комунални услуги . . . . .                                                                                                                                     | 1906   |
| 1016. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал . . . . .                                                   | 1907   |
| 1017. Одлука за давање согласност на ценовниците на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – п.о. – Скопје . . . . .                                                                         | 1907   |
| 1018. Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци . . . . .                                                                                                          | 1907   |
| 1019. Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци . . . . .                                                                                                          | 1907   |

|                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1020. Одлука за давање концесија за вршење на радиодифузна дејност . . . . .                                                                       | 1908 |
| 1021. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост . . . . .                                   | 1909 |
| 1022. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 1998 година . . . . .            | 1909 |
| 1023. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за давање на одобрение за основање на Приватно средно училиште „Јахја Кемал“ Скопје . . . . . | 1909 |
| 1024. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Гоце Делчев“ село Стенче – Тетово . . . . .                                   | 1910 |
| 1025. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Страшо Пинџур“ село Мало Коњаре – Прилеп . . . . .                            | 1910 |
| 1026. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ордан Михајловски – Оцка“ – Прилеп . . . . .                                  | 1910 |
| 1027. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Климент Охридски“ – Прилеп . . . . .                                          | 1910 |
| 1028. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Дане Крпчев“ – Скопје . . . . .                                               | 1910 |
| 1029. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кочо Рацин“ – Прилеп . . . . .                                                | 1910 |
| 1030. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Григор Прличев“ нас. Железарница – Скопје . . . . .                           | 1911 |
| 1031. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ село Миладиновци – Скопје . . . . .                        | 1911 |
| 1032. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје . . . . .                                  | 1911 |
| 1033. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ванчо Прке“ – Штип . . . . .                                                  | 1911 |
| 1034. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .                                                           | 1911 |
| 1035. Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина . . . . .                                                           | 1912 |
| 1036. Решение на Републичката геодетска управа . . . . .                                                                                           | 1912 |
| 1037. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 62/98 од 1 јули 1998 година . . . . .                                                | 1912 |
| 1038. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 198/97 од 1 јули 1998 година . . . . .                                               | 1913 |

## Колективни договори

|                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствена дејност на Република Македонија . . . . . | 1914 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## Акти на коморите

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10. Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање на лиценца за работа . . . . . | 1916 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Коефициенти за движењето на цените на производителите на индустриски производи и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јуни 1998 година . . . . . | 1936 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|